



ЗЕЛС

Г Л А С И Л О

ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

BNJVL

GAZETË

BASHKËSIA E NJËSIVE TË
VETQEVERISJES LOKALE TË
REPUBLIKËS SE MAQEDONISË



**ЗЕЛС - ЕДИНСТВЕНА НАЦИОНАЛНА
АСОЦИЈАЦИЈА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**БИОГРАФИИ НА
ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ
НА ОПШТИНИТЕ**

**BNJVL- ASOCIACIONI I VETËM NACIONAL I
NJËSIVE TË VETËQEVERISJES LOKALE TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË**

BIOGRAFITË E KRYETARËVE TË KOMUNAVE

Почитувани,

Чест ми е, како извршен директор на ЗЕЛС-единствена национална асоцијација на сите единици на локалната самоуправа во Република Македонија, да Ви ја честитам победата на недооменешните локални избори на сите градоначалници и на сите членови на Советите на општините. Истовремено сакам да Ви посакам успех во следните четири години во извршувањето на овие исклучително одговорни и значајни функции. Ме радува фактот што има значителен број на градоначалници кои ја добија довербата од граѓаните по втор пат, но и градоначалници кои ќе ја извршуваат градоначалничката функција во трет и четврт мандат, што укажува на нивното ефективно и чесно работење. Ви посакувам на сите, ентузијазмот со кој ги презентиравте своите програми на изборите, да продолжи во следниот период со конкретни активности во извршувањето на локалните надлежности и во правец на имплементација на децентрализацијата на власта, односно остварувањето на поквалитетни услуги и услови за живот на нашите граѓани.

ЗЕЛС, како асоцијација на сите единици на локалната власт во земјава, во која членуваат сите 84 општини и Град Скопје, ќе продолжи како и досега да ги застапува интересите на локалните власти пред централната власт и да лобира за изградба на систем на локална самоуправа по мерка на граѓаните, со единици на локалната самоуправа кои се успешни, ефикасни и финансиски независни. ЗЕЛС преку своите тела : Генералното Собрание, Управниот Одбор, Надзорниот одбор и Советот на Комитетите ќе ги сублимира и ќе ги синтетизира сите проблеми кои ќе произлезат при извршувањето на локалните надлежности и ќе предлага ставови, донесени во единство. Во изминатиот период, токму единството во ЗЕЛС ни овозможи да се наметне како достоин партнер на централната власт и да постигне бројни успеси.

Работењето на ЗЕЛС и во иднина ќе се концентрира на обезбедувањето на услови за остварување на поквалитетни услуги за сите граѓани, почитувајќи ги вредностите на неполитизираност, рамноправност, достапност, лојалност, независност, европски стандарди и професионално работење.

Уште еднаш Ви посакувам успех во извршувањето на обврските и се надевам на успешна взаемна соработка.

Со почит,

Душица Перишиќ
Извршен директор на ЗЕЛС

Тë nderuar,

Kam nderin, qe si drejtor ekzekutiv i BNJVL-së – asociacioni i vetem nacional i të gjitha njësite të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë, t'ua uroj fitoren në zgjedhjet e paradokoshme lokale të gjithë kryetarëve të komunave dhe të gjithë anëtarëve të këshillave të komunave. Gjithashtu, ju dëshiroj sukses në kryerjen e funksioneve tejet përgjegjëse dhe të rëndësishme. Më gëzon fakti që ka numër të madh të kryetarëve të komunave që fituan besueshmërinë e qytetarëve për herë të dytë, por edhe kryetarëve të komunave të cilët kryejnë funksionin e kryetarit të komunës në mandatin e tretë dhe të katërt, që tregon punën e tyre efektive dhe të sinqertë. Ju dëshiroj të gjithëve, që me entuzijazmin me të cilin i prezantuat

programet tuaja në zgjedhjet, të vazhdojë në periudhën e ardhshme me aktivitete konkrete në kryerjen e kompetencave lokale dhe në drejtim të implementimit të decentralizimit të pushtetit, respektivisht realizimin e shërbimeve më kualitative dhe kushteve për jetë më të mirë të qytetarëve tonë.

BNJVL si asociacion i të gjitha njësite të pushtetit lokal në vend, në të cilin marrin pjesë të gjitha 84 komunat dhe qyteti i Shkupit, do të vazhdojë si deri më tani t'i përfaqësojë interesat e pushteteve lokale para pushtetit qëndror dhe të llojë për ndërtimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale sipas masës së qytetarëve, me njësi të vetëqeverisjes lokale të cilat janë të suksesshme, efikase dhe financiarisht të pavarura. BNJVL nëpërmjet të trupave të saja: Kuvendit gjeneral, Bordit drejtues, Bordit mbikëqyrës dhe Këshillit të Komiteteve, do

t'i sublimojë dhe sintetizojë të gjitha problemet të cilat dalin gjatë kryerjes së kompetencave lokale dhe do të propozojë qëndrime të sjellura unanimisht. Në periudhën e kaluar pikërisht uniteti në BNJVL n'a mundësoi të hyjmë si partner i besueshëm i pushtetit qëndror dhe të arrijmë suksese të numërta.

Puna e BNJVL-së edhe në të ardhmen do të përqëndrohet në sigurimin e kushteve për realizimin e shërbimeve më kualitative për të gjithë qytetarët, duke respektuar vlerat e apolitizimit, barazisë, qasjes, lojalitetit, pavarësisë, standardet evropiane dhe puna profesionale.

Edhe një herë ju dëshiroj sukses në kryerjen e obligimeve dhe shprejsoj në bashkëpunim të suksesshëm të ndërsjelltë.

Me respekt,

Dushica Perishiq
Drejtor ekzekutiv i BNJVL-së



ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

тел. +389 (0)2 30 99 033 / факс: +389 (0)2 30 61 994
ул. Женевска бб, п.фах 32, 1000 Скопје, Република Македонија
www.zels.org.mk . contact@zels.org.mk

Извршен директор на ЗЕЛС
Душица Перишиќ

Заменик извршен директор на ЗЕЛС
Ардита Дема

Уреднички колегиум
Весна Арсовска, Наташа Вртевка, Виктор Арнаудовски

Дизајн и подготовка за печат
ПринтЦентар

Печати
ПринтЦентар

BASHKËSIA E NJËSITE TË VETËQEVERISJES LOKALE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

tel. +389 (0)2 30 99 033 / fax: +389 (0)2 30 61 994
rruga. Zhenevska p.n., F.P. 32, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
www.zels.org.mk . contact@zels.org.mk

Drejtor ekzekutiv i BNJVL-së
Dushica Perishiq

Zevendes drejtor ekzekutiv
Ardita Dema

Bordi redaktues
Vesna Arsovska, Natasha Vrtevska, Viktor Arnaudovski

Pergatitje per shtyp
PrintCentar

Shtyp
PrintCentar

ЗЕЛС

ЕДИНСТВЕНА

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА

НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС постои повеќе од 37 години. Мал е бројот на асоцијации во нашата земја што може да се „пофалат“ со вака импозантна цифра на сопствено континуирано градење и развивање. ЗЕЛС триесет и седумгодишната работа неуморно ја посвети на создавање на систем на локалната самоуправа по мерка на граѓанинот и прерасна во авторитативна, респектирана и моќна заедница.

Основана е 1972 г., на 26 април, кога било одржано Основачкото собрание на тогашната заедница на општини и градови на Македонија (ЗОГМ). Претставници на 34 македонски општини ја дале својата согласност за основање на доброволно пристапување во заедницата. Токму затоа и денот на нејзиното основање, 26 Април, во Статутот на ЗЕЛС е прогласен за Ден на заедницата и ден на општините во Република Македонија. За прв претседател на ЗОГМ бил избран Драгољуб Ставрев, тогашен претседател на Собранието на Град Скопје, а за секретар бил избран Љубомир Бабунски.

Денес ЗЕЛС продолжува да дејствува како непрофитна организација и единствена национална асоцијација, во која на доброволна основа членуваат сите 84 општини и Градот Скопје. Основната улога на ЗЕЛС е постојано лобирање за интересите на општините во нашата земја. Како основна алка на поврзување на активностите на општините и претставник на нивните ставови пред централната власт, ЗЕЛС се етаблира во достоин репрезент на ЕЛС и значаен партнер на Владата во

спроведувањето и развојот на децентрализацијата на власта во земјава. На петти март, 2003 г. беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Владата на РМ и ЗЕЛС. ЗЕЛС беше во фокусот на интересот и во периодот на градењето на регулативата за децентрализацијата на власта, наметнувајќи се како исклучително моќен и мобилизирачки фактор.

Улогата на ЗЕЛС не се намали и во процесот на имплементирањето на бројните надлежности на општините, како што се надлежностите од областа на финансиите, комуналните дејности, урбанизмот, образованието, локалниот економски развој, социјалната заштита, културата, спортот, здравствената заштита, пожарникарството и други.... ЗЕЛС во своето работење се посвети на градење на систем на локална самоуправа по мерка на граѓаните, со единици на локална самоуправа кои се успешни, ефикасни и финансиски независни. ЗЕЛС ги застапува и афирмира интересите на локалната власт, пред централната власт и јавноста и претставува центар на услуги на општините од сферата на локалната власт.

Единството во ЗЕЛС претставува огромна придобивка на заедницата стекната во изминатиот период, како резултат на почитување и примена на вредностите на неполитизираност, рамноправност, достапност, лојалност, независност, европски стандарди и професионално работење.

Преку градењето на единствени ставови за подобрување на одредени законски решенија и нивно аргументирано презентирање во јавноста и пред централната власт, ЗЕЛС во периодот на имплементирањето на

BNJVL

ASOCIACIONI I VETËM NACIONAL

I PUSHTETEVE

LOKALE NË REPUBLIKËN

E MAQEDONISË

Bashkësia e njërive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë – BNJVL ekziston më shumë se 37 vjet. I vogël është numri i asociacioneve në vendin tonë që mund të „lavdërohen“ me kësi shifre të tillë impozante të ndërtimit të vazhdueshëm personal dhe zhvillimit. BNJVL punën tredhjetë e shtatë vjeqare pa mundim ja kushtoi krijimit të sistemit të vetëqeverisjes lokale sipas masës së qytetarit dhe u zhvillua në bashkësi autoritative, respektuese dhe të fuqishme.

Është e themeluar në vitin 1972, më 26 prill, kur ka qenë e mbajtur Kuvendi themelues i bashkësisë së atëhershme të komunave dhe qyteteve të Maqedonisë (BKQM). Përfaqësues të 34 komunave maqedonase e dhanë pajtueshmërinë e tyre për themelimin e aderimit të suksesshëm në bashkësi. Mu për këtë edhe dita e themelimit të saj, 26 prilli, në Statutin e BNJVL-së është shpallur për Ditë e bashkësisë dhe ditë e komunave në Republikën e Maqedonisë. Për kryetar të parë të BKQM ishte zgjedhur Dragolub Stavrev, kryetar i atëhershëm i Kuvendit të Qytetit të Shkupit, dhe për sekretar ishte zgjedhur Lubomir Babunski.

Sot BNJVL vazhdon të vepron si organizatë joprofitabile dhe asociacion i vetëm nacional, ku në bazë vullnetare marrin pjesë të gjitha 84 komunat dhe Qyteti i Shkupit.

Roli themelor i BNJVL-së është lobimi i përhershëm për interesat e komunave në vendin tonë. Si vegël themelore është lidhja e aktiviteteve të komunave dhe përfaqësues i qëndrimeve të tyre para pushtetit qendror, BNJVL etablohet në reprezentant kosekuent i NJVL-ve dhe partner i rëndësishëm i Qeverisë në implementimin dhe zhvillimin e decentralizimit të pushtetit në vend. Më pesë mars, të vitit 2003 ishte firmosur Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë së R.M-së dhe BNJVL-së. BNJVL ishte në fokusin e interesit dhe në periudhën e ndërtimit në rregullativën për decentralizim të pushtetit, duke u vendosur si faktor tepër i fuqishëm dhe mobilizues.

Roli i BNJVL-së nuk u zvogëlua edhe në procesin e implementimit të kompetencave të shumta të komunave, siç janë kompetencat nga fusha e financave, veprimtaritë komunale, urbanizmi, arsimit, zhvillimi ekonomik lokal, mbrojtja sociale, kultura, sporti, mbrojtja shëndetësore, zjarrfikësit etj... BNJVL në punën e vet u përkushtua në ndërtimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale sipas masës së qytetarëve, me njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat janë të suksesshme, efikase dhe financiarisht të pavarura. BNJVL i përfaqëson dhe afirmon interesat e pushtetit lokal, para pushtetit qendror dhe publikut, paraqet qëndër të shërbimeve të komunave

децентрализацијата на власта успеа да ги детектира недостатоците, да донесе единствени систематизирани ставови во сите области од доверените надлежности и да излобира за спроведување на конкретни измени во одредени закони. Па така промени се направија во Законот за даноците на имот, Закон за комуналните такси, Законот за минерални сировини, Законот за Централен регистар, Закон за заштита и спасување, Законот за градежно земјиште и други. ЗЕЛС успеа да издејствува издвојување на повеќе средства од Буџетот на РМ да бидат насочни за образование, а во рамките на Собранието на РМ на иницијатива на ЗЕЛС е формирана Комисија за локална самоуправа, каде општините ќе може да ги изнесат своите забелешки на предложените законски решенија не само во фаза на изготвување како предлог-закони, туку и непосредно пред нивното изгласување.

ЗЕЛС беше иницијатор на процесот на јакнење на капацитетите на локалната власт, со цел тие да се оспособат за извршување на надлежностите и да одговорат на потребите на граѓаните, во насока на обезбедување на квалитетен сервис на локалната заедница. Овие обуки ЗЕЛС продолжи да ги врши во континуитет. Освен испораката на основни услуги, ЗЕЛС утврди и листа на платени услуги кои ќе им ги испорачува на општините под поповолни услови со цел обезбедување на самоодржливост. Всушност, вакви услови се создадоа со изградбата на

административна зграда на ЗЕЛС, таканаречена „Куќа на општините“, (проект финансиски поддржан од Европската Унија) што беше пуштена во употреба на седми март, 2008 г.. Локацијата на „Куќата на општините“ е на улица „Женевска“ бб, во населбата „Тафталице 2“ во Скопје.

Во интерес на своето членство ЗЕЛС се повеќе ја интензивира и зацврстува вообичаено добрата практика на соработка со меѓународните донаторски организации и институции. Ја продолжува и меѓународната активност, особено како членка на НАЛАС-Мрежа на национални и асоцијации на локални власти на земјите од Југоисточна Европа, (асоцијација чие седиште се наоѓа на приземјето, во зградата на ЗЕЛС во Скопје) на ЦЕМР - Совет на европски општини и градови, на АЛДА - Асоцијација на агенции на локална демократија и ЦЛРАЕ - Конгрес на локалните и регионалните власти на Европа.

ЗЕЛС е силна организација со точно зацртани стратески цели, утврдени и во Стратегијата на ЗЕЛС за 2006-2011 г. и има специфицирано строго дефинирани чекори на дејствување. Затоа ЗЕЛС, како единствена национална асоцијација во земјава и натаму ќе продолжи да ги застапува интересите на сите нејзини членки и ќе врши силен притисок пред централната власт за поуспешна реализација на децентрализацијата и создавањето на силни и финансиски независни општини.

nga sfera e pushtetit lokal.

Uniteti në BNJVL paraqet përfitim të madh të bashkësisë e arritur në periudhën e kaluar, si rezultat i respektimit dhe zbatimin e vlerave të apolitizimit, barazia, qasja, lojaliteti, pavarësia, standarde europiane dhe punë profesionale.

Nëpërmjet ndërtimit të qëndrimeve të vetme për përmirësimin e aktvendimeve të caktuara ligjore dhe prezantimi i tyre argumentues në publik dhe para pushtetit qendror, BNJVL në periudhën e implementimit të decentralizimit të pushtetit arriti t'i dedikton mangësitë, të sjell qëndrime të vetme sistematizuese në të gjitha fushat nga kompetencat e dhëna dhe të lobon për implementimin e ndryshimeve konkrete në ligje të caktuara. Dhe kështu ndryshime u bënë në Ligjin për përbërësit mineral, Ligjin për regjistrin qendror, Ligji për mbrojtje dhe shpëtim, Ligji për tokë ndërtimore etj. BNJVL arriti të ndikon ndarjen e më shumë mjeteve nga Buxheti i R.M-së të jenë të drejtuara për arsimin, dhe në kuadër të Kuvendit të R.M-së me iniciativë të BNJVL-së është formuar Komisioni për vetëqeverisje lokale, ku komunat do të mund t'i theksojnë vërejtjet e tyre të vendimeve të propozuara ligjore jo vetëm në fazën e përgatitjes si propozim-ligj, por edhe direkt para votimit të tyre.

BNJVL ishte inicues i procesit të forcimit të kapaciteteve të pushtetit lokal, me qëllim ata të aftësohen për kryerjen e kompetencave dhe të përgjigjen në nevojat e qytetarëve, në drejtim të sigurimit të shërbimeve kualitative të bashkësisë lokale. Këto trajnime BNJVL vazhdoi t'i kryen në vazhdimësi. Përveç se dërgimin e shërbimeve themelore. BNJVL caktoi listë të shërbimeve të paguara të cilat do t'ua porosit

komunave nën kushte të volitshme me qëllim sigurimin e vetëqëndrueshmërisë. Në të vërtetë, kushte të tilla u krijuan me ndërtimin e ndërtesës administrative të BNJVL-së, e ashtuquajtur „Shtëpia e komunave“, (projekt i mbështetur financiarisht nga Bashkimi European) që ishte i lëshuar në përdorim më shtatë mars, 2008. Lokacioni i „Shtëpia e komunave“ është në rrugën „Zhenevska“ pn, në lagjen „Taftalixhe 2“ në Shkup.

Në interes të anëtarëve të vet BNJVL akoma më shumë e intensifikon dhe përforcon praktikën e mirë të bashkëpunimit me organizata dhe institucione ndërkombëtare të donatorëve. E vazhdon edhe aktivitetin ndërkombëtarë, veçanërisht si anëtar i NALAS-it – Rrjeti i asociacioneve nacionale të autoriteteve lokale të vendeve nga Europa juglindore, (asociacion selia e të cilit është në ndërtesën e BNJVL-së në Shkup) CEMR – Këshilli i komunave dhe qyteteve të Europës, ALDA – Asociacioni i agjencioneve të demokracisë lokale dhe CLRAE – Kongresi i pushteteve lokale dhe regjionale të Europës.

BNJVL është organizatë e fortë me qëllime të shënuara strategjike. Të caktuara edhe në Strategjinë e BNJVL-së për vitin 2006-2011 dhe ka të specifikuar hapa definues të veprimit. Për këtë BNJVL, si asociacion i vetëm nacional në vend dhe më tej do të vazhdon t'i përfaqëson interesat e anëtarëve të saj dhe do të kryen shtypje të fortë para pushtetit qendror për realizim më të suksesshëm të decentralizimit dhe krijimin e komunave të forta financiarisht.

Општина Аеродром
Градоначалник ИВИЦА КОНЕВСКИ (VMRO-ДПМНЕ)



Комуна е Аеродромит
Крыетар и комунас ИВИЦА КОНЕВСКИ (VMRO-DPMNE)

Ивица Коневски е роден на 14 декември, 1978 г. во Скопје. Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Положил правосуден испит. Во период од 2005 до 2006 г. бил член на Советот на Град Скопје. Во 2006 г. бил именуван за генерален директор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ (ЈПССДП).

Бил претседател на Бордот на директори на Градскиот трговски центар. Ивица Коневски за себе вели дека е млад и динамичен менаџер со европски кодекс на однесување, перфекционист во работењето, креативен и флексибилен. На локалните избори во 2009 г. ја доби довербата на граѓаните на Општина Аеродром уште во првиот изборен круг, со својот јасен концепт за иднината на оваа општина.

Ivica Konevski u lind më 14 dhjetor, viti 1978 në Shkup. Diplomoi në Fakultetin Juridik pranë Universitetit „Shën Qirili dhe Metodi“ në Shkup. Ka dhënë provimin e jurisprudencës. Në periudhë prej vitit 2005 deri më 2006 ishte anëtar Këshillit të qytetit të Shkupit. Më vitin 2006 u emërua si drejtor gjeneral i Ndërmarrjes për ekonomizim me hapësirë afariste dhe zyrtare të RM. Ka qenë anëtar i Bordit të drejtorëve të Qendrës

Tregtare të Qytetit. Ivica Konevski për vehte thotë se është menaxher i ri dhe dinamik me kod evropian të sjelljes, perfektionist në punë, kreativ dhe fleksibil. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 e fitoi besueshmërinë e qytetarëve të komunës së Aerodromit në rethin e parë zgjedhor, me konceptin e tij të qartë për ardhmërinë e kësaj komune.

Општина Арачиново
Градоначалник БАСТРИ БАЈРАМИ(Нова Демократија)



Комуна е Хараџинës
Крыетар и комунас БАСТРИ БАЈРАМИ (Demokracia e Re)

Бастри Бајрами е роден на 23 февруари, 1966 г. во село Мојанце, Општина Арачиново. Високо образование завршил на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Тој е долгогодишен успешен бизнисмен, креативен, флексибилен и иску-

сен во менаџирањето, што претставува важен услов за успешно раководење со општината. Градоначалничката функција на Општина Арачиново ја преземал на 17 април, 2009 г.. На Генералното Собрание на ЗЕЛС избран е за член на Управниот Одбор.

Bastri Bajrami u lind më 23 shkurt të vitit 1966 në fshatin Mojançë të komunës së Haraçinës. Arsimin e lartë e kreu në Fakultetin Pedagogjik pranë Universitetit „Shën Qirili dhe Metodi“ në Shkup. Ai është biznesmen i suksesshëm, kreativ dhe fleksibil dhe ka përvojë në menaxhim, gjë

që paraqet kusht të rëndësishëm për udhëheqje të suksesshme me komunën. Funkcionin e kryetarit të komunës së Haraçinës e ka fituar më 17 prill, viti 2009. Në Kuvendin Gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur si anëtar i Bordit drejtues.

Општина Берово
Градоначалник ДРАГИ НАЦИНСКИ (VMRO-ДПМНЕ)



Комуна е Беровës
Крыетар и комунас ДРАГИ НАХИСКИ (VMRO-DPMNE)

Драги Наџински е роден на 17 ноември, 1958 г., во Берово. По образование е дипломиран инженер по шумарство и речиси целото негово работно искуство е во оваа област. Од 1986 г. бил раководител за шуми во „Малешевево“ во Берово, каде извесен период бил технички директор на претпријатието и директор - раководител на подружницата

„Малешевево“. Од 2002 до 2005 г. работел во Јавното претпријатие „Македонски шуми“ во Берово, потоа бил менаџер на ДОО „Малеш-бреза“ а од 2007 г. до изборот за градоначалник во 2009 г., бил командир на шумско-полициската станица во истиот град.

Dragi Naxhiski, kryetari i komunës së Berovës është lindur më 17 nëntor, viti 1958, në Berovë. Me arsim është inxhener i diplomuar i pylltarisë dhe pothuaj se e tërë përvoja e punës së tij është në këtë lëmi. Prej vitit 1986 ka qenë udhëheqës për pyje në „Maleshevë“ në Berovë, ku një periudhë të caktuar ka qenë drejtor teknik i ndërmarrjes

dhe drejtor-udhëheqës i reparitit „Maleshevë“. Prej vitit 2002 deri më vitin 2005 ka punuar në ndërmarrjen publike „Pyjet e Maqedonisë“ në Berovë, pastaj ka qenë menaxher i SHPK „Malesh – Breza“ e prej vitit 2007 deri në zgjedhjen si kryetar i komunës i Berovës në vitin 2009, ka qenë komandant i stacionit të policisë pyjore në të njëjtin qytet.

Општина Богданци
Градоначалник РИСТО ИЧКОВ (VMRO-ДПМНЕ)



Комуна е Богданиц
Крыетар и комунас РИСТО ИЧКОВ (VMRO-DPMNE)

Ристо Ичков е роден на 10 мај, 1971 г. во Гевгелија. Во 1997 г. дипломирал на Ветеринарниот факултет во Белград и се стекнал со титулата - доктор по ветеринарна медицина. Во периодот 1997 - 1998 г. стажирал во ЗТД „Стоچارство“ од Богданци, а од 2000 до 2002 г. работел

во Ветеринарна инспекција во Гевгелија. До изборот за градоначалник на Општина Богданци, на локалните избори во 2009 г., работел во Ветеринарна станица „ПРИМА ДЕЛ ВЕТ“, од Богданци. Оженет е и татко на две деца.

Risto Içkov u lind më 10 maj, viti 1971 në Gjevgjeli. Më 1997 ka diplomuar në Fakultetin e Veterinarisë në Beograd dhe është shquar me titullin – doktor i medicinës veterinarë. Në periudhën 1997- 1998 ka stazhuar në SHBT „Stoçarstvo“ nga Bogdanci, e prej 2000 deri më vitin

2002 ka punuar në inspektionin veterinar në Gjevgjeli. Deri në zgjedhjen si kryetar i komunës së Bogdancit në zgjedhjet lokale të vitit 2009, ka punuar në stacionin veterinar „PRIMA DEL VET“ nga Bogdanci. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve.

Општина Битола
Градоначалник ВЛАДИМИР ТАЛЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Манастирит
Крыетар и комунас VLLADIMIR TALEVSKI
(VMRO - DPMNE)

Владимир Талеvски е роден на седми март, 1959 г., во Кичево. Бил апсолвент на Филозофскиот факултет во Скопје, група-психологија, но љубовта кон актерството го насочила да се запише на Факултетот за драмски уметности-Скопје, каде во 1983 г. се стекнал со диплома -драмски актер. Од мај 2000 г. е специјализант по театарска режија при Националната академија за театарска и филмска уметност во Софија, Р.Бугарија. Во својот професионален ангажман играл повеќе насловни и главни улоги во дела од најголемите светски автори и учествувал на бројни театарски фестивали во земјава и странство. Исто така тој пишувал текстови за театарски прет-

стави, сценарија за телевизиски емисии и режирал над десетина театарски претстави. За своето успешно ангажирање во драмската уметност добил повеќе награди меѓу кои наградата за најдобро актерско остварување што ја доделува Градот Битола. Градоначалникот Талеvски е член и на професионалните тела за мекадонско-италијанско и македонско-австралиско пријателство. Добро говори англиски и бугарски јазик. На локалните избори 2009 г., граѓаните по втор пат, во континуитет, му ја доверија градоначалничката функција. Како и во претходниот манад и сега Талеvски повторно е избран за член на Управниот одбор на ЗЕЛС.

Vladimir Talevski u lind më 7 mars, viti 1959 në Kërçovë. Ka qenë apsolvent në fakultetin Filozofik në Shkup, grupi- psikologji, por dashuria ndaj aktrimit e ka shtyer që të regjistrohet në Fakultetin e Arteve të Dramës – Shkup, ku më vitin 1983 ka marrë diplomën – aktor i dramës. Prej majit v.2000 është specializant i regjisë teatrale pranë Akademisë nacionale për art teatral dhe dhe filmik në Sofi, Republika e Bullgarisë. Gjatë angazhimit të tij profesional ka luajtur shumë role kryesore dhe titullare në veprat e autorëve më të mëdhenj botëror dhe ka marrë pjesë në teatro dhe festivale të numërta në vend dhe jashtë vëndit. Gjithashtu ai ka shkruar tekste për shfaqje teatrale , skenare për emisionet

televizive e ka bërë edhe regjinë e mbi 10 shfaqjeve teatrale. Për angazhimin e tij të suksesshëm në artin e dramës ka fituar në shumë çmime midis të cilave edhe çmimin për realizim më të mirë për aktrim të cilin e ndan qyteti i Manastirit. Kryetari Talevski është edhe anëtar i trupave profesional i miqësisë maqedono-italiane dhe maqedono-australiane. Flet mirë gjuhën angleze dhe bullgare. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, qytetarët për herë të dytë në kontinuitet i ja besuan funksionin e kryetarit të komunës. Si në mandatin e mëparshëm edhe tani Talevski përsëri u zgjodh për anëtar të Bordit drejtues të BNJVL-së

Општина Боговиње
Градоначалник ХАЗБИ ИДРИЗИ (ДУИ)



Комуна е Боговинës (BDI)
Крыетар и комунас HAZBI IDRIZI

Хазби Идризи е роден на 21 март, 1959 г. во Боговиње. Завршил основно училиште во родното место а средно економско училиште во Гостивар. Во 1985 г. дипломирал на Економскиот факултет во Приштина. Работел како овластен сметководител од 1985 до 1995 г.. Потоа до 2000 г. бил претседател на Советот на Општина Боговиње, а во периодот 1998 до 200 г. бил директор на Фондот за локални патишта и улици во Општина Тетово. Од 2000 до

2005 г. бил градоначалник на Општина Боговиње, потоа од март 2005 бил раководител на Одделение за ЛЕР во Општината, од 2007 до 2008 директор на ЈКП „Шари“. Зборува македонски јазик , француски и српски. Ги употребува - MS Word, MS Excel, Internet . На локалните избори во 2009 г. бил по втор пат избран за градоначалник на Општината Боговиње.

U lind më 21 mars, vitit 1959 në Bogovinë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje e shkollën e mesme të ekonomisë në Gostivar. Më 1985 diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë. Ka punuar si kontabilist i autorizuar prej 1985 deri më 1995. Pastaj deri më vitin 2000 ka qenë kryetar i Këshillit të komunës së Bogovinës, e gjatë periudhës 1998 deri më 2000 ka qenë drejtor i Fondit për rrugë lokale në komunën e Tetovës. Prej vitit 2000 deri më 2005 ka qenë kryetar i komunës

së Bogovinës, pastaj prej marsit të vitit 2005 ka qenë udhëheqës i seksionit për ZHEL në komunë, prej vitit 2007 deri 2008 drejtor i NP „Shari“. Flet gjuhën maqedonase, frënge dhe serbe. I përdor MS Word, MS Excel, Internet. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 për herë të dytë u zgjodh kryetar i komunës së Bogovinës.

Општина Босилово
Градоначалник ЉУПЧО КОЛЕВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Босилловës
Крыетар и комунас LJUPÇO KOLEV (VMRO-DPMNE)

Љупчо Колев е роден на први ноември, 1960 г. во Струмица, а живее во село Турново, Општина Босилово. Основно образование завршил во родното село, а средно образование во ДСУ „Јане Сандански“ Струмица. Во 1985 г. завршил Економски факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје. Извршувал раководни функции

во неколку приватни компании, јавни претпријатија и државни институции. Градоначалничката функција му ја доверија граѓаните на локалните избори во март 2009 г.. На Генералното Собрание на ЗЕЛС избран е за член на Управниот одбор. Оженет е и татко на едно дете.

Ljupcho Kolev u lind më 1 nëntor, viti 1960 në Strumicë, e jeton në fshatin Turnovë , Komuna e Bosillovës. Arsimin fillor e ka kryer në fshatin e lindjes, në SHMSH „Jane Sandanski“ Strumicë. Në vitin 1985 e krez Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin „Shën Qirili dhe Metodi“ – Shkup. Ka kryer funksione udhëheqëse në disa kompani private, ndërmarrje

publike dhe disa institucione shtetërore. Funksionin e kryetarit të komunës i'a besuan qytetarët në zgjedhjet lokale në mars të vitit 2009. Në Kuvendin Gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur si anëtar i Bordit drejtues. Është i martuar dhe është baba i një fëmije.

Општина Брвеница
Градоначалник ЕНВЕР ПАЈАЗИТИ (ДУИ)



Комуна e Bërvenicës
Kryetar i komunës Enver Pajaziti (BDI)

Енвер Пајазити е роден на први февруари, 1962 г., во село Челопек. Дипломирал на Ветеринарниот факултет во Сараево. Работното искуство го стекнал во своја сопствена фирма за продажба на автомобили, како застапник на брендот на Volkswagen. Искуството со

менаџирањето со фирмата, како што вели тој, претставува добра појдовна основа да биде успешен градоначалник. Зборува германски јазик. Оженет е и татко на три деца. На локалните избори, жителите на Општина Брвеница му ја дадоа довербата за градоначалничката функција.

Enver Pajaziti u lind më 1 shkurt të viti 1962, në fshatin çellopek. Ka diplomuar në Fakultetin e Veterinarisë në Sarajevë. Përvojën e punës e ka fituar në firmën e tij private për shitjen e automobilëve si përfaqësues i brendit Volkswagen. Përvoja me menaxhimin e firmës, siç thekson

ai, paraqet bazë të mirë kalimtare për të qenë kryetar i suksesshëm i komunës. Flet gjuhën gjermane. Është i martuar dhe është baba i tre fëmijëve. Në zgjedhjet lokale banorët e komunës së Bërvenicës i 'a dhanë besueshmërinë për funksionin e kryetarit të komunës.

Општина Бутел
Градоначалник ПЕТРЕ ЛАТИНОВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна e Butelit
Kryetar i komunës PETRE LLATINVOSKI (VMRO-DPMNE)

Петре Латиновски е роден на 29 октомври, 1954 г.. Високо образование завршил на Природно-математичкиот факултет во Скопје, отсек - географија.

Во периодот 1978-1999 г. работел како професор по географија во државното средно училиште "Арсени Јовков", каде во периодот од 1999 до

2003 г. бил директор. На локалните избори во 2005 г. бил избран за градоначалник на Општина Бутел. Во тој период беше и член на Управниот Одбор на ЗЕЛС. На локалните избори во 2009 г., граѓаните по втор пат му ја доверуваат градоначалничката функција.

Petre Llatinovski u lind më 29 tetor, viti 1954. Arsimin e lartë e kreu në Fakultetin Matematikonyatyror pranë Universitetit „Shën Qirli dhe Metodi“ në Shkup, grupi – gjeografi.

Në periudhën 1978-1999 ka punuar si profesor i gjeografisë në shkollën e mesme shtetërore „Arseni Jovkov“, ku në periudhë prej

1999 deri më 2003 ka qenë drejtor. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 ka qenë i zgjedhur për kryetar të komunës së Butelit. Gjatë asaj periudhe ka qenë edhe anëtar i Bordit drejtues të BNJVL-së. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, qytetarët për herë të dytë në kontinuitet i'a besuan funksionin e kryetarit të komunës së Butelit.

Општина Валандово
Градоначалник НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна e Vallandovës
Kryetar i komunës NIKOLLÇE ÇURLINOVSKI (VMRO-DPMNE)

Николче Чурлиновски е роден на осми февруари, 1958 г. во Врање. Основно образование завршил во ОУ "Васил Главинов", а средно во гимназијата "Цветан Димов" во Скопје. Дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје, а потоа специјализирал училишна медицина. Бил вработен во Здравствен дом - Валандово во 1998 г., каде ја извршувал и

директорската функција. Бил претседател на месна заедница „Пирава“ од 2000 до 2004 г.. На локалните избори во 2005 г. бил избран за градоначалник на Општина Валандово, а сега во 2009 г. граѓаните по втор пат му ја даваат довербата. Како и во претходниот манад и сега повторно е избран за член на Управниот одбор на ЗЕЛС. Оженет е и татко на две полнолетни деца.

Nikollçe çurlinovski është lindur më 8 shkurt, viti 1958, në Vranje. Arsimin fillor e kreu në SHF „Vasill Gllavinov“, e atë të mesëm në gjimnazin „Cvetan Dimov“ në Shkup. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, e më pas ka specializuar mjekësinë shkollore. Ka punuar në Shtëpinë e Shëndetit – Vallandovë në vitin 1998, ku e kreu edhe funksionin e drejtorit. Ka qenë edhe kryetar

i bashkësisë vendore „Pirava“ prej vitit 200 deri më vitin 2004. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 ka qenë i zgjedhur për kryetar të komunës së Vallandovës, e tani në vitin 2009 qytetarët për herë të dytë i'a japin besueshmërinë. Si edhe në mandatin e kaluar edhe tani përsëri është zgjedhur për anëtar të Bordit drejtues të BNJVL-së. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve të moshës madhore.

Општина Василеве
Градоначалник ВАНЧО СТОЈАНОВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна e Vasilevës
Kryetar i komunës VANÇO STOJANOV (VMRO-DPMNE)

Ванчо Стојанов е роден на први јануари, 1967 г., во Струмица. Основно училиште завршил во ЦОУ "Гоце Делчев" во Василево, средно образование стекнал во Средното Медицинско училиште во Скопје, насока - медицински лаборант, а потоа завршил Висока Медицинска школа. Три години работел како медицински техничар, во реномирана Клиника во Германија.

Од 2000 г. работел како лаборант во Медицинскиот центар во Струмица, а до изборот за градоначалник бил раководител на Клиничко - Биохемиската лабораторија во Медицинскиот центар во Струмица. Оженет е и татко на две деца. Говори три странски јазици: англиски, германски и грчки. Има познавање од компјутери: ЊОРД, ЕЏЦЕЛ и ПОЊЕР ПОИНТ.

Vančo Stojanov u lind më 1 janar të vitit 1967 në Strumicë. Shkollën fillore e kreu në SHFQ „Goce Dellçev“ në Vasilevë, arsimin e mesëm e kreu në shkollën e mesme të mjekësisë në Vasilevë, drejtimi- laborant i medicinës, e më pas e ka kryer shkollën e lartë të mjekësisë. Tre vite ka punuar si teknik medicinal në klinikë me renome në Gjermani. Prej vitit 2000 ka punuar si laborant në Qendrën

Mjekësore në Strumicë, e deri në zgjedhje si kryetar komune ka qenë udhëheqës i laboratorisë klinike- biokimike në Qendrën Medicinale të Strumicës. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve. Flet tri gjuhë të huaja: anglishten, gjermanishten dhe greqishten. Njeh kompjutorin: Word, Excel dhe Power Point.

Општина Вевчани
Градоначалник ПЕРО ИЛИЕСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Вевчани
Крyетар и комунас ПЕРО ИЛИЕСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)

Перо Илиески е роден на петти јуни, 1968 г., во Вевчани. Основното образование завршил во Вевчани, а средно во Кавадарци во средното шумарско училиште. Завршил Шумарски факултет во Скопје и станал дипломиран шумарски инженер. Бил директор на С.Ш. „Јаблица“, во Струга. Во периодот 2002-2003 г. е секторски директор за производство

при Јавното Претпријатие „Македонски шуми“, - Скопје. Во периодот 2003-2006 г. е самостоен референт по искористување. На локалните избори во 2000 г. бил избран за советник во Советот на Општина Вевчани, а на неодамнешните локални избори ја доби довербата на граѓаните и стана градоначалник на Општина Вевчани.

Pero Ilieski ka lindur më 5 qershor të vitit 1968, në Vevçani. Arsimin fillor e ka kryer në Vevçani, e të mesmin në Kavadarë në shkollën e mesme të pylltarisë. Ka kryer Fakultetin e Pylltarisë në Shkup dhe është bërë inxhenjer i diplomuar i pylltarisë. Ka qenë drejtor i S.Sh. „Jabllanica“ në Strugë. Gjatë periudhës 2002-2003 është drejtor i sektorit për prodhim në ndërmarrjen publike

„Pyjet e Maqedonisë“ – Shkup. Gjatë periudhës 2003-2006 është referent i pavaruar për shfrytëzim. Në zgjedhjet lokale të vitit 2000 është zgjedhur për këshilltar në Këshillin e komunës së Vevçanit, e në zgjedhjet lokale të paradokohshme e fitoi besueshmërinë e qytetarëve dhe u bë kryetar i komunës së Vevçanit.

Општина Велес
Градоначалник ГОРАН ПЕТРОВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Велесит
Крyетар и комунас ГОРАН ПЕТРОВ (ВМРО-ДПМНЕ)

Горан Петров е роден 1962 г. во Велес. Тој е дипломиран градежен инженер. Добро го познава рускиот јазик, се служи со англискиот јазик, а го изучува германскиот. На Парламентарните избори одржани во 2006 г. е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, во третата изборна единица. На во-

нредните Парламентарни избори, одржани во 2008 г., повторно е избран за пратеник во Собранието на Р.М. со втор мандат. На локалните избори во март, 2009 е избран за градоначалник на Општина Велес. На конститутивната седница на Генерално Собрание на ЗЕЛС е избран за член на Управниот одбор.

Goran Petrov u lind më vitin 1962 në Veles. Ai është inxhenjer i diplomuar i ndërtimtarisë. E njëh mirë gjuhën ruse, njëh gjuhën angleze, e e mëson gjuhën gjermane. Në zgjedhjet parlamentare të mbajtura në vitin 2006 është zgjedhur deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në njësinë e tretë zgjedhore. Në

zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, përsëri është zgjedhur si deputet në Kuvendin e RM me mandat të dytë. Në zgjedhjet lokale në mars të vitit 2009 është zgjedhur kryetar i komunës së Velesit. Në seancën konstitutive të Kuvendit Gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtar i Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Вранештица
Градоначалник ВАНЧО СРБАКОВСКИ (СДСМ)



Комуна е Вранештицës
Крyетар и комунас VAN O SËRBAKOVSKI (LSDM)

Ванчо Србаковски е роден на втори септември, 1968 г. во Скопје. Завршил виша економска школа во Прилеп на Универзитетот „Св.Климент Охридски“. Се занимавал подолг период со земјоделски дејности. Од 1991 г. отворил сопствен бизнис. Во

2005 г. бил избран за градоначалник на Општина Вранештица, а на локалните избори во 2009, по втор пат граѓаните од оваа општината му ја дадоа довербата да ја извршува градоначалничката функција во општината. Женет, татко на две деца.

Vančo Sërbaovski i lind më 2 shtator, viti 1968 në Shkup. Ka kryer shkollën e lartë ekonomike në Prilep në Universitetin „Shën Klimenti i Ohrit“. Një periudhë të gjatë është marrë me veprimtari bujqësore. Prej vitit 1991 ka hapur biznes privat. Në vitin 2005

është zgjedhur kryetar i komunës së Vraneshiticës, e në zgjedhjet lokale të vitit 2009, për herë të dytë qytetarët e kësaj kmune i'a dhanë besueshmërinë t'a kryejë funksionin e kryetarit të komunës. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve.

Општина Врaпчиште
Градоначалник БАЈРАМ КАДРИЈА (ДУИ)



Комуна е Врaпчиштit
Крyетар и комунас БАЈРАМ КАДРИЈА (BDI)

Бајрам Кадрија е роден на 14 декември, 1975 година во Гостивар, а живее во село Врaпчиште, каде завршил основното училиште. Гимназија завршил во Гостивар, а со високо образование се стекнал на ДУТ Факултет за ликовни уметности, смер графика, во 2002 година. Првото вработување му било во основното училиште во село Врaпчиште, како предметен

наставник по ликовно. Потоа работел како професор по ликовно образование во техничкото и во економското средно училиште во Гостивар. Неговото хоби е планинарење и прошетка во природата. Женет е и татко на две деца. На локалните избори мнозинството граѓани го избрале за градоначалник на општината.

Bajram Kadrija u lind më 14 dhjetor, viti 1975 në Gostivar, e jeton në fshatin Vrapçisht, ku e ka kryer shkollën fillore. Gjimnazin e kreu në Gostivar, e arsimin e mesëm në USHT Fakulteti për arte figurative, drejtimi- grafikë, në vitin 2002. Punësimi i parë i tij ka qenë në shkollën fillore në fshatin Vrapçisht, si arsimtar i lëndës së artit. Pastaj ka punuar si profesor i artit në shkollën e mesme teknike

dhe ekonomike në Gostivar. Hobi i tij është alpinizmi dhe shëtitja në natyrë. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve. Në zgjedhjet lokale shumica e qytetarëve e kanë zgjedhur për kryetar të komunës.

Општина Винаца
Градоначалник ЕМИЛ ДОНЧЕВ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Виницѝ
Крыетар и комуноѝ ЕМИЛ ДОНЧЕВ (VMRO-DPMNE)

Роден е на петти март, 1974 год. во Штип. Основното образование завршил во Винаца, а средно економско во Кочани. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, во 1998 г. на отсекот менаџмент.

Во декември 2001 год. се вработил во ЈП Македонски шуми - подружница Винаца, каде работел како референт за план и анализа и бил раководител до 2006 г.. Во октомври, 2006 г. бил именуван за Директор на Државниот комунален инспекторат во состав на Министерството за

транспорт и врски. Во јануари 2008 г. станал раководител на Даночното одделение во УЈП во Винаца.

По локалните избори, во април 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Винаца. Оженет е и татко на две малолетни деца. За себе вели дека е личност со добри организациски и комуникациски способности, одговорен, совесен и ефикасен во извршувањето на зададените задачи.

У lind më 5 maj v. 1974 në Shtip. Arsimin fillor e kreu në Viniçë, ndërsa shkollën e mesme ekonomike në Koçani. Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Shkup, në vitin 1998 në grupin menaxhment.

Në dhjetor të vitit 2001, është punësuar në NP „Pyjet e Maqedonisë“ nëndega Viniçë, ku ka punuar si referent për plan dhe analizë dhe ka qenë udhëheqës deri në vitin 2006. Në tetor të vitit 2006 është emëruar për drejtor të Inspektoratit Shtetëror Komunal në përbërjen e ministrisë për trans-

port dhe lidhje. Në janar të vitit 2008 u bë udhëheqës i seksionit për tatime në DAP në Viniçë.

në zgejdhet lokale të prillit të vitit 2009 është zgjedhur kryetar i komunës së Viniçës. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve. Për vehte thotë se është person me aftësi të mira organizative dhe komunikative, i përgjegjshëm, i ndërgjegjshëm dhe efikas në kryerjen e detyrave të dhëna.

Општина Гази Баба
Градоначалник ТОНИ ТРАЈКОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Гази Бабѝ
Крыетар и комуноѝ ТОНИ ТРАЈКОВСКИ (VMRO-DPMNE)

Тони Трајковски е роден 1973 г. во Скопје. Дипломирал на Машинскиот Факултет во Скопје, 2001 год. Од 2001-2003 г. работел во АД „ЕСМ“- Скопје, на позиции раководител и одговорен инженер. Во периодот од 2003-2005 г. бил вработен во НДИ (Национал Демократици Институте) како асистент во Собранието на РМ, во канцеларијата за комуникација со граѓани. Во тој период активно учествувал на голем број обуки, семинари и работилници за подобрување на парламентарната демократија. Во 2007 г. се вработил во АД

„ЕЛЕМ“ - Подружница Енергетика - Скопје, како одговорен инженер за развој и инвестиции, а потоа бил директор на Подружницата. Во 2005 г. бил советник во Советот на Општина Гази Баба, каде бил назначен и за заменик градоначалник, а од јули 2008 бил избран за претседател на Советот во оваа општина. Активно учествувал во спортски активности, најнапред во младинската школа на ФК „Металург“, потоа во првата постава на ФК „Бетонка“ од Колонија - Идризово.

Toni Trajkovski ka lindur në vitin 1973 në Shkup. Ka diplomuar në fakultetin e Makinerisë në Shkup më v. 2001. Prej vitit 2001-2003 ka punuar në SHA „ESM“- Shkup, në pozitë udhëheqës dhe inxhener përgjegjës. Gjatë peridhës së v. 2003-2005 ka qenë i punësuar në NDI (National Democratic Institute) si asistent në Kuvendin e RM në zyrën për komunikim me qytetarët. Gjatë asaj periudhe në mënyrë aktive ka marrë pjesë në trajnime të numërta, seminare dhe punëtori për përmirësimin e demokracisë parlamentare. Në vitin 2007 është punësuar në

SHA „ELEM“ – dega Energjetikë-Shkup, si inxhener përgjegjës për zhvillim dhe investime, e më pas ka qenë drejtor i saj. Në vitin 2005 ishte këshilltar në Këshillin e komunës së Gazi Babës, ku është emëruar edhe si zëvendës kryetar i komunës, e prej korrikut të vitit 2008 është zgjedhur kryetar i Këshillit të kësaj komune. Në mënyrë aktive ka marrë pjesë në aktivitetet sportive, fillimisht në shkollën e të rinjëve të KF „Metallurg“, e pastaj në KF „Betonika“ nga Kolonia – Idrizovë.

Општина Гевгелија
Градоначалник ИВАН ФРАНГОВ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Гјевгјелиѝ
Крыетар и ИВАН ФРАНГОВ (VMRO-DPMNE)

Иван Франгов е роден на девети декември, 1969 г. во Гевгелија.

Основно училиште завршил во ОУ „Владо Кантарџиев“ во Гевгелија, а средно во СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, во мај, 1994 г. на насока Надворешна трговија и маркетинг. Веднаш се вработил во приватна фирма „Технопродукт“ од Гевгелија, а потоа во „Солун 53“ АД Гевгелија, како раководител на маркет, по што бил избран за член на одбор на

директори. Од септември 2007 г. работел во Управа за јавни приходи, како раководител на Даночно одделение -Гевгелија. На локалните избори во 2009 г. бил избран за градоначалник на Општина Гевгелија, а на конститутивната седница на генералното Собрание на ЗЕЛС избран е за член е на Управниот Одбор. Оженет е и татко на две малолетни деца.

Ivan Frangov është lindur më 9 dhjetor, viti 1969 në Gjevgjeli. Shkollën fillore e ka kryer në SHF „Vllado Kantarxhiev“ në Gjevgjeli, e të mesmen në „Josif Josifovski“ Gjevgjeli. Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Shkup, në maj t l vitit 1994 në drejtimin Tregti e jashtme dhe marketing. Menjëherë është punësuar në firmë private „Tehnoproduct“ të Gjevgjelisë, e pastaj në „Sollun 53“ SHA Gjevgjeli, si udhëheqës i marketit, me çka u zgjodh si anëtar i bordit të drejtorëve. Nga shtatori i 2007 ka punuar në Drejtorinë për

të Ardhura Publike, si udhëheqës i seksionit për tatime – Gjevgjeli. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u zgjodh kryetar i komunës së Gjevgjelisë, e në seancën konstitutive të Kuvendit Gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtar të Bordit drejtues. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve të moshës jomadhore.

Општина Ѓорче Петров
Градоначалник СОКОЛ МИТРОВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Ѓорѓе Петровиќ
Крyетар и комуна с SOKOLL MITROVSKI (VMRO-DPMNE)

Сокол Митровски, по втор пат ја доби довербата на граѓаните од својата Општина Ѓорче Петров. Тој е роден на 16 март, 1948 г. во селото Кучково, во скопската околина. Основно и средно образование завршил во Ѓорче Петров и е прва генерација од гимназијата "Кочо Рацин". Натаму школувањето го продолжил на Воената академија во Белград, каде ги завршил највисоките воени школи, а своето образование го заокружил со воен колеџ во Париз. Има успешна воена и дипломатска кариера. Денес е Генерал во пензија. Тој е еден од основачите и меѓу првите професори на Факултетот за одбрана во Скопје, како и долгогодишен професор на Воената академија во Скопје. За својата работа и

општесвено-политички активности добил бројни признанија. По осамостојувањето на Р.М. станал член на кабинетот и аѓутант на Претседателот на РМ - Киро Глигоров, а потоа и на Претседателот на РМ -Борис Трајковски, со кои учествувал во бројни работни посети ширум светот. Својата богата кариера ја надолжил со позицијата Воен аташе во Париз и Софија. Како истакнат и вреден работник, дисциплиниран, комуникативен и чесен жителите на Општина Ѓорче Петров на локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општината. Женет е и татко на две полнолетни деца и дедо на три внуциња, сите жители на Општина Ѓорче Петров.

Sokoll Mitrovski, пeр хeрe тe дyтe e fitoi besueshmërinë e qytetarëve тe комуна сe Ѓорѓе Петровиќ. Ai u lind më 16 mars, v. 1948, në fshatin Kuçkovë , në rrethinën e Shkupit. Arsimin fillor dhe тe mesëm e ka kryer në Ѓорѓе Petrov dhe është nga gjenерата e parë e gjimnazit „Коџо Рацин“. Мe теј shkollimin e ka vazhduar në Akademinë Ushtarake në Beograd, ku i ka kryer shkollimet më тe larta ushtarake, e arsimin e tij e ka rumbullakësuar me kolegjin ushtarak në Paris. Ka karrierë тe suksesshme ushtarake dhe diplomatike. Sot është gjeneral i pensionuar. Ai është njëri ndër themeluesit dhe ndër profesorët e parë тe Fakultetit тe Mbrojtjes në Shkup, si dhe profesor shumëvjeçar në Akademinë Ushtarake në Shkup. Për punën

e tij dhe aktivitetet shoqëro-politike, ka fituar njohje тe numërta. Pas pavarësisë сe RM është бeрe anëtar i kabinetit dhe agjutor i kryetarit тe RM – Kiro Gligorov, e pastaj edhe тe kryetarit тe RM, Boris Trajkovski, me тe cilët ka marrë pjesë në shumë vizita тe punës rreth botës. Karrierën e tij тe pasur e ka plotësuar me pozitën Atashe Ushtarak në Paris dhe Sofi. Si punëtor i theksuar dhe i vyeshëm, i disiplinuar, komunikativ dhe i ndershëm qytetarët e комуна сe Ѓорѓе Petrovit në zgjedhjet lokale тe vitit 2009 e zgjodhën për kryetar тe комуна сe. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve тe moshës madhore dhe është gjysh i tre nipave, тe gjithë këta banorë тe комуна сe Ѓорѓе Petrovit.

Општина Гостивар
Градоначалник РУФИ ОСМАНИ (независен кандидат)



Комуна е Гостиварит
Крyетар и комуна с RUFİ OSMANI (kandidat i pavarur)

Руфи Османи е роден на 20 август, 1960 г. во село Чајле, Општина Гостивар . Во 1983 г. ги завршил студиите на Економскиот Факултет во Приштина, а во 2002 г. се стекнал со титулата магистер на економски науки. Во 2005 г. успешно ја одбрал докторската теза на тема: „Соработката на Албанија и Македонија со ММФ и Светската банка-компаративна алаиза“ и станал доктор по економски науки. Во 1994 г. е избран за пратеник во Собранието на РМ, а две години подоцна дал оставка на оваа функција бидејќи се кандидирал за градоначалник на Општината Гостивар каде граѓаните му ја дале довербата.

Градоначалничката функција со прекини ја вршел се до 1997 г.. Од основањето на Тетовскиот Универзитет во 1994 г. бил вклучен во структурите на неговото финансирање и таму предавал до 2003 г.. До мартовските локални избори 2009 г., предавал на Универзитетот на Југоисточна Европа. Објавил повеќе научни и публицистички трудови во различни списанија од областа на економијата, политиката и образованието. „Менаџерско книговодство“ е трудот што се користи како универзитетска литература. На последните локални избори во 2009 г. граѓаните на Општина Гостивар по втор пат му ја дадоа својата поддршка.

Rufe Osmani u lind më 20 gusht тe vitit 1960 në fshatin çajle тe комуна сe Gostivarit. Мe vitin 1983 i kreu studimet në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë, e më vitin 2002 ka fituar titullin magjistër i shkencave ekonomike. Мe 1994 është zgjedhur për deputet тe Kuvendit тe RM, e dy vite më pas ka dhënë dorëheqje nga ky funksion sepse është kandiduar për kryetar тe комуна сe Gostivarit ku qytetarët i'a dhanë besueshmërinë. Funkcionin e kryetarit тe комуна сe ме ndërpreje e ka kryer deri më vitin 1997. Prej themelimit тe Universitetit тe Tetovës në vitin 1994 është kyçur në strukturat e financimit тe tij dhe aty ka ligjëruar deri në vitin

2003. Deri në zgjedhjet lokale тe marsit тe vitit 2009, ka ligjëruar në Universitetin e Evropës Juglindore. Botoi punime тe shumta shkencore dhe publicistike në revista тe ndryshme në sferën e ekonomisë, politikës dhe arsim-it. „Kontabiliteti menaxherial“ është vepër e cila пeрдoret si literaturë universitare. Në zgjedhjet e fundit lokale тe vitit 2009, qytetarët e комуна сe Gostivarit пeр хeрe тe дyтe i'a dhanë përkrahjen e tyre.

Општина Градско
Градоначалник ГЛИГУР КОЦЕВ, (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна Градско
Крyетар и комуна с GLIGUR KOCEV (VMRO-DPMNE)

Глигур Коцев е роден на 4 јануари 1965 г. во Градско. Високо образование завршил на Земјоделскиот факултет во Скопје, насока полјоделство. Во 1989 г. се вработил во ЗИК Вардар - Градско како приправник, а во 1990 г. станал раководител.

Граѓаните му ја дале довербата на локалните избори во 2000, во 2005 и сега во 2009 г., на така функција градоначалник ја извршува по трет пат. Посетувал голем број стручни обуки и семинари во земјава и во странство.

Gligur Kocov u lind më 4 janar тe vitit 1965 në Gradsko. Arsimin e lartë e kreu në Fakultetin e Bujqësisë në Shkup, drejtimi bujqësi. Мe 1989 është punësuar në ZIK Vardar- тe Gradskos si përgatitës, e më 1990 është бeрe udhëheqës. Qytetarët i'a dhanë

besueshmërinë në zgjedhjet lokale тe v. 2000, më v.2005 dhe tani në vitin 2009, e kështu funksionin e kryetarit тe комуна сe kryen пeр хeрe тe третe. Ka marrë pjesë në numër тe madh тe trajnimeve dhe seminareve ne vend dhe jashtë vendit.

Град Скопје
Градоначалник КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Qyteti i Shkupit
Kryetar KOCE TRAJANOVSKI (VMRO-DPMN)

Koce Trajanovski е роден во 1956 г. во Скопје. Дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје, во 1980 г.. Своео прво работно искуство го стекнал во МЗТ „Хепос“ како раководител на компјутерскиот центар. Во 1996 г. отворил сопствена фирма за компјутерски софтвер на интегрирани компјутерски системи. Бил два мандати пратеник во Парламентот на РМ на изборите во 1998 и во 2002 г.. На локалните избори во 2005 г. бил избран за градоначалник на Општината Гази Баба, кога реализирал повеќе проекти кои придонеле за подобрување на условите за живот на населението од општината. Во овој период бил потпретседател на ЗЕЛС а, во август 2008 г. бил избран и за претседател на Заедницата. Во овој период станал претседател на Скопскиот плански ре-

гион и бил именуван за член на Националниот Совет за Рамномерен Регионален Развој при Владата на РМ. Потоа член е и на Комисијата за исполнување на критериуми за 2 фаза од фискална децентрализација и на Комитетот за урбана експанзија и справување со отпад. Од меѓународните организации, член е на Генерално Собрание на Мрежата на национални и локални власти во Југоисточна Европа (НАЛАС) и на Комитетот на регионални и локални власти во Советот на Европа. На локалните избори 2009 г. избран е за градоначалник на Град Скопје, а на конститутивната седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС повторно е избран за претседател на ЗЕЛС.

Koce Trajanovski u lind më vitin 1956 në Shkup. Ka diplomuar në Fakultetin e Makinerisë në Shkup, më vitin 1980. Përvojën e tij të parë profesionale e ka arritur në MZT „Hepos“ si udhëheqës i qendrës kompjuteristike. Më vitin 1996 ka hapur firmë private për softver kompjuterësh të sistemev të integruara kompjuteristike. Dy mandate ka qenë deputet në Parlamentin e RM në zgjedhjet e vitit 1998 dhe vitit 2002. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 u zgjodh për kryetar të komunës së Gazi Babës, kur realizoi projekte të shumta të cilat kanë kontribuar në përmirësimin e kushtevet për jetesë të popullatës së kësaj komune. Gjatë kësaj periudhe ishte nënkryetar i BNJVL-së, e në gusht të vitit 2008 u zgjodh edhe kryetar i Bashkësisë. Në këtë periudhë u bë edhe kryetar i Ra-

jonit Planifikues të Shkupit dhe u emërua për anëtar të Këshillit për Zhvillim të Barabartë Rajonal pranë Qeverisë së RM. Pastaj është edhe anëtar i Komisionit për plotësimin e kriterëve për fazën e dytë të decentralizimit fiskal dhe i Komitetit për ekspansion urbanistik dhe menaxhim me mbeturinat. Nga organizatat ndërkombëtare është anëtar i Kuvendit Gjeneral të Rrjetit të organizatave ndërkombëtare të pushteteve lokale dhe nacionale të Evropës Juglindore (NALAS) dhe i Komitetit të pushteteve lokale dhe nacionale në Këshillin e Evropës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u zgjodh për kryetar të Qytetit të Shkupit, ndërsa në seancën konstitutive të Bordit drejtues të BNJVL-së sërish u zgjodh kryetar i BNJVL-së.

Општина Дебар
Градоначалник АРГЕТИМ ФИДА (ДУИ)



Komuna e Dibrës
Kryetar u komunës ARGËTIM FIDA (BDI)

Аргетим Фида е роден на 22 јануари 1963 г. во Дебар. Основно и средно образование завршил во родниот град, а Медицински факултет на Приштинскиот универзитет. Специјализирал гинекологија на Медицинскиот факултет при Клиничкиот центар во Скопје. Добро ги познава англискиот, францускиот и германскиот јазик. Во текот на своето работење, стекнал работни искуства во Швајцарија, Соединетите американски држави, а повеќе години работел како лекар во Општата болница во Дебар. Од спортот најмногу ги

сака спортовите на брзи води, а, особено бил успешен во кајак и кану на вода. Драги му се сите добиени награди како резултат на исклучителната посветеност кон она што го работи, но особено ја истакнува наградата од НВО „Во светот на успехот“ кога бил прогласен за еден од петте градоначалници на пет најуспешни општини во Македонија. Во 2009 г., на локалните избори, граѓаните по втор пат му ја дале довербата за градоначалник на Општина Дебар, во континуитет по мандатот од 2005. Женет е и татко на две деца.

Argetim Fida u lind më 22 janar të vitit 1963 në Dibër. Arsimin fillor dhe të mesëm e kreu në qytetin e lindjes, ndërsa Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Specializoi gjinekologjinë në Fakultetin e Mjekësisë pranë Qendrës Klinike në Shkup. E njeh mirë gjuhën angleze, frënge dhe atë gjermane. Gjatë përvojës së tij profesionale ka arritur përvojë pune në Zvicër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vite me rradhë ka punuar si mjek në Spitalin e Përgjithshëm të Dibrës. Nga lëmia e sportit më tepër i preferon sportet në ujërat

e shpejtë e veçanërisht është i suksesshëm në kajak dhe kanu. Është i kënaqur për të gjitha çmimet e fituara si rezultat i përkushtimit të madh ndaj punës të cilën e kryen, por veçanërisht e thekson çmimin e OJQ „Në botën e suksesit“ kur u shpall një ndër pesë kryetarët e komunave më të suksesshme të Maqedonisë. Më v. 2009, në zgjedhjet lokale, qytetarët për herë të dytë i'a dhanë besueshmërinë për kryetar të komunës së Dibrës, në kontinuitet pas mandatit të v. 2005. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve.

Општина Дебарца
Градоначалник ЉУПЧО КОЈЧИНОСКИ (СДСМ)



Komuna e Debarces
Kryetar i komunës LJUPČO KOČINOSKI (LSDM)

Љупчо Којчиноски е роден на 15 август, 1961 г. во село Лешани, Општина Дебарца. Дипломирал на Градежниот факултет во Скопје. Работел во фабриката „Херој Тоza Драговиќ“, некогашна подружница на „Застава“. Потоа бил приватен

стопанственик и сопственик на бензинска пумпа во село Ново Село. Од 1996 г. во континуитет е избиран за градоначалник на Општината. На локалните избори 2009 г. граѓаните му го довериле четвртиот мандат на градоначалничката функција.

Ljupčo Kočinoski u lind më 15 gusht të vitit 1961 në fshatin Leshani të Komunës së Debarces. Ka diplomuar në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Shkup. Ka punuar në fabrikën „Heroj Toza Dragoviq“, dega e atëhershme e „Zastavës“. Pastaj ka qenë edhe

ekonomist privat dhe pronar i pompës së benzinës në fshatin Novo Sellë. Nga v. 1996 në kontinuitet është zgjedhur për kryetar të komunës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 qytetarët i'a besuan edhe mandatin e katërt për funksionin kryetar komune. Ka zgjedh-

Се определил за живот во Општина Дебарца и сите свои активности во изминатиот период и периодот што следи, вели дека ги насочува кон подобрување

на условите за живот на своите сограѓани и враќањето на достоинството на животот на село. Женет е и татко на две полнлетни деца.

hur jetesë në komunën e Debarces dhe të gjitha aktivitetet gjatë periudhës së kaluar dhe atë të ardhshme, thotë se i drejton në përmirësim të kushteve të jetës

së qytetarëve dhe në kthimin e denjësisë së jetës në fshat. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve të moshës madhore.

Општина Делчево
Градоначалник ГОРАН МАЛЕШЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Делчевës
Крыетар и комуноës ГОРАН МАЛЕШЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)

Горан Малешевски е роден во Делчево на 25 февруари 1977 г.. Основно и средно училиште завршил во родниот град. Дипломирал на Правниот Факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје во 2000 г.. Положил Правосуден испит. Своето работно искуство го започнал како волонтер во Основниот суд во Делчево во периодот од 2001 и 2002 г., а потоа бил секретар во ЈВП „Водостопанство на РМ“. Во 2007 г. станал раководител на Центарот за вработување - Делчево. Бил претседател на

Надзорен Одбор на здружение на граѓани „Младински Совет на Делчево“ од Делчево, член на УО на ФК „Брегалница“ од Делчево, има дозвола за фудбалски судија и член е на Извршен Одбор на здружение на граѓани „Акција за Млади - Делчево“ од Делчево. Одлично зборува англиски јазик и има познавања од напредни компјутерски вештини. Женет е и татко на две малолетни деца. На локалните избори во 2009 г., жителите на Општина Делчево го изгласаа за градоначалник на општината.

Goran Maleshevski u lind në Dellovë më 25 shkurt të vitit 1977. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në qytetin e lindjes. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik pranë Universitetit „Shën Qirili dhe Metodi“ në Shkup në v. 2000. Ka dhënë provimin e jurisprudencës. Përvojën e tij të punës e ka filluar si vullnetar në Gjykatën Themelore në Dellovë në periudhën prej v. 2001 dhe 2002, e pastaj ka qenë sekretar në NSHU „Uji i RM“. Në vitin 2007 u bë udhëheqës i Qendrës për Punësim – Dellovë. Ka qenë anëtar i Bordit mbikëqyrës së

Shoqatës së Qytetarëve „Këshilli i të rinjëve të Dellovës“, anëtar i Bordit drejtues të KF „Bregallnicë“ nga Dellova, ka leje për refer futbollit dhe është anëtar i Bordit ekzekutiv të „Aktionit për të Rinjë – Dellovë“. Zoton mirë gjuhën angleze dhe ka aftësi paraprake kompjuteristike. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve të moshës jomadhore. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, banorët e komunës së Dellovës e votuan për kryetar të komunës.

Општина Демир Капија
Градоначалник ТРАЈЧЕ ДИМИТРИЕВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Демир Каписë
Крыетар и комуноës ТРАЈЧЕ ДИМИТРИЕВ (ВМРО-ДПМНЕ)

Трајче Димитриев е роден во Скопје на 13 септември 1957 г.. Дипломирал на Економскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во периодот 1982-1990 г. работел како комерцијалист во Фабриката за кабли - Неготино, потоа отворил сопствено претпријатие „КОРАЛ“ и е концесионер на околу 600 хектари обработливо земјоделско земјиште на кое одгледува винова лоза, аспарагус, пченица и други житни култури. Во

фирмата има вработено околу 20 работници во редовен работен однос и околу 150 сезонски работници. Во 2005 г. ја основа Винарската Визба „БАРОВО“ - производство на вино. Бил избран за градоначалник на Општина Демир Капија на локалните избори во 1996 г., на изборите во 2005 г. и сега, по трет пат граѓаните му го доверуваат градоначалничкиот мандат. Оженет е и татко е на две ќерки.

Trajce Dimitriev u lind në Shkup më 13 shtator v. 1957. Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi“ në Shkup. Në periudhën e viteve 1982-1990 ka punuar si komercialist në Fabrikën të Kablove – Negotinë, pastaj ka hapur ndërmarrje private „KORAL“ dhe është koncesioner i rreth 600 hektarëve të tokës punuese bujqësore, në të cilën kultivon vreshtë të verës, asparagus, grurë dhe kultura tjera drithërore. Në

firmë ka rreth 20 të punësuar në marrëdhënie të rregullt pune dhe rreth 150 punëtor sezonal. Në vitin 2005 e themelon edhe Bodrumin e Verës „BAROVË“ – prodhimtari e verës. U zgjodh kryetar i komunës së Demir Kapisë në zgjedhjet lokale në v. 1996, në zgjedhjet e vitit 2005 dhe tani për herë të tretë qytetarët i'a besuan mandatin e kryetarit të komunës. Është i martuar dhe është baba i dy vajzave.

Општина Дојран
Градоначалник ГЛИГОР ЧАБУЛЕВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Дојранит
Крыетар ГЛИГОР ЧАБУЛЕВ (ВМРО-ДПМНЕ)

Глигор Чабулев е роден на 20 февруари, 1949 г. во Нов Дојран.

Средното образование завршил во ДГСЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје. Подолг период работел во градежното претпријатие „Пелагија“ во

Струмица. Голем дел од работно искуство го стекнал со работа во Чешка и Ирак каде раководел со повеќе проекти. На локалните избори во 2009 г. бил избран за градоначалник на Општина Дојран.

Gligor Çabulev u lind më 20 shkurt, 1949 në Dojranin e Ri. Arsimin e mesëm e kreu në gjimnazin „Zdravko Cvetkovski“ në Shkup. Periudhë më të gjatë punoi në ndërmarrjen ndërtimore „Pellagonia“ në Strumicë. Pjesë të madhe nga përvoja e punës e

fioti me punë në çeki dhe Irak ku udhëheqi me më shumë projekte. Në zgjedhjet lokale në vitin 2009 ishte zgjedhur për kryetar të Komunës së Dojranit.

Општина Демир Хисар
Градоначалник ТОНИ АНГЕЛЕВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Демир Хисарит
Крыетар и комунас ТОНИ АНГЕЛЕВСКИ
(VMRO-DPMNE)

Тони Ангелевски е роден на 9 ноември, 1966 г. во Битола. Основното образование завршил во родниот град, а дипломирал во 1989 г. на Градежниот факултет-отсек геодезија. Во моментов е на завршна г. на Геодезскиот Факултет во Скопје. Своето работно искуство го започнал во Одделението за премер и катастар во Битола, потоа станал раководител на одделение во Демир Хисар, каде работел до 2007 г., по што бил анга-

жиран во приватна Агенција за недвижности, катастар и геодезски работи. Учествувал во многу проекти од домашни и странски институции, а во 1996 г. работел како член на „ЕУРИФМАК“ проектот за сателитско мерење во Македонија. Посетувал бројни семинари во земјата и во странство. На локалните избори 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Демир Хисар.

Toni Angelevski është lindur më 9 nëntor, viti 1966 në Manastir. Arsimin fillor e ka kryer në qytetin e lindjes, ka diplomuar në vitin 1989 në Fakultetin e Ndërtimtarisë – grupi gjeodezi. Për momentin është në vitin e fundit të Fakultetin Gjeodezik në Shkup. Përvojën e tij të punës e ka filluar në seksionin për matje dhe kadastër në Manastir, pastaj u bë udhëheqës i seksionit në Demir Hisar, ku ka punuar deri më v. 2007, me çka

ka qenë i angazhuar me agjenci private të patundshmërive, kadastër dhe punë gjeodetike. Ka marrë pjesë në shumë projekte të institucioneve vendore dhe të huaja, e më vitin 1996 ka punuar si anëtar i „EURIFMAK“ projektit për matje satelitore në Maqedoni. Ka vizituar seminare të shumta në vend dhe jashtë vëndit. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar i komunës së Demir Hisarit.

Општина Долнени
Градоначалник АБДУЛА БАЈРАМОСКИ (ДУИ)



Комуна е Долненит
Крыетар АБДУЛА БАЈРАМОВСКИ (BDI)

Абдула Бајрамовски е роден на 24 март, 1967 г. во Прилеп. Основно образование завршил во село Дебрешта, а Гимназија во Прилеп. Со високо образование се стекнал на Земјоделскиот факултет во Скопје. Работел во

Подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство во Прилеп. Женет е и татко на две деца. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Долнени.

Abdulla Bajramovski u lind më 24 mars, 1967 në Prilep. Arsimin fillor e kreu në fshatin Debresh-ta, si dhe gjimnazin në Prilep. Mbaroi fakultetin e bujqësisë në Shkup. Punoi në njësinë rajonale të Ministrisë për bujqësi,

ujësjellës dhe pylltari në Prilep. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Në zgjedhjet lokale në vitin 2009 është zgjedhur për kryetar të Komunës së Dollnenit.

Општина Другово
Градоначалник ДОБРЕ НИКОСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Друговës
Крыетар ДОБРЕ НИКОСКИ (VMRO-DPMNE)

Добре Никоски е роден на први јуни, 1960 г. во село Долно Добреноец. Средното образование завршил во Кичево. Дипломирал на Педагошка академија во Скопје -група македонски јазик. Има дваесет и пет годишно работно искуство како наставник по македонски јазик, а до изборот за градоначалник

на Општина Другово работел во основното училиште "Рецо Рушит Зајаз" во село Зајас. Бил претседател на МК Добреноец. Користи делумно германски и албански јазик. Женет и татко на едно дете. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на општината.

Dobre Nikoski u lind më një qershor, të vitit 1960 në fshatin Dobrenoec të Poshtëm. Arsimin e mesëm e mbaroi në Kërçovë. Është i diplomuar në Akademinë pedagogjike në Shkup-grupa gjuhë maqedone. Ka përvojë pune njëzet e pesë vjqare si arsimtar i gjuhës maqedone, dhe deri te zgjedhja për kryetar të

Komunës Drugovë ka punuar në shkollën e mesme "Rexho Rushit Zajazi" në fshatin Zajaz. Ka qenë kryetar i MK Dobenoec. Pjesërisht flet gjuhën gjermane dhe shqipe. Është i martuar dhe baba i një fëmije. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të komunës.

Општина Желино
Градоначалник ФАТМИР ИЗАИРИ (ДУИ)



Комуна е Zhelinës
Крыетар ФАТМИР ИЗАИРИ

Фатмир Изаири е роден на 22 декември, 1961 г. во село Желино, каде живее и ден денес. Основно училиште завршил во село Желино, а гимназија во Тетово. Дипломирал на Медицински факултет во Скопје, а потоа специјализирал педијатрија. Од

1993 г. работел како доктор и управител на Поликлиниката „Флоренс“ во чии рамки има четири дејности од примарна здравствена заштита и 30 вработени. Женет е и татко на два сина.

Fatmir Izairi u lind më 22 dhjetor, 1961 në fshatin Zhelinë, ku jeton edhe sot. Shkollën fillore e kreu në fshatin Zhelinë, ndërsa gjimnazin në Tetovë. Është diplomuar në fakultetin e mjeksisë në Shkup, dhe më pas është specializuar në pediatri.

Nga viti 1993 ka punuar si mjek dhe udhëheqës në Poliklinikën „Florens“ në suazat e të cilit ka katër veprimtari nga mbrojtja primare shëndetësore dhe 30 të punësuar. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Зајас
Градоначалник БЕСИМ ВЕЛИУ (ДУИ)



Комуна е Зајазит
Крыетар БЕСИМ ВЕЛИУ (BDI)

Бесим Велу е роден на 27 јануари, 1956 г. во Зајас. Дипломирал на Економски факултет на Приштинскиот универзитет. Во тек е изработката на магистерскиот труд по економски науки. Девет години работел

во Општина Зајас, од кои четири како раководител на сектор за финансии и буџет. Женет е и татко на две деца. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Зајас.

Besim Veliu u lind më 27 janar, 1956 në Zajaz. Është diplomuar në Fakultetin ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Në rrjedhë është hartimi i punës së magistraturës në shkencat ekonomike. Nëntë vjet ka punuar

në komunën e Zajazit, nga ku katër vjet si udhëheqës sektori për financa dhe buxhet. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur si kryetar i Komunës së Zajazit.

Општина Зелениково
Градоначалник ВЕЛЕ ГРУЕВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Зелениковës
Крыетар ВЕЛЕ ГРУЕВСКИ (VMRO-DPMNE)

Веле Груевски е роден на 25 април, 1970 г. Средно училиште завршил во ГУЦ "Здравко Цветковски", отсек геодетски техничар. Сега е вонреден студент на Факултетот за рударство на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во периодот 1992-2006 г. работел во Републичката геодетска управа, во одделението за премер и катастар, како референт за геодетски работи. Во 2006 г. работел во Општина Кисела Вода, во секторот за урбанизам, додека во периодот 2006-2007 г. работел во Државниот завод за геодетски

работи-Скопје, во секторот за внатрешна контрола. Од 2007 г. до изборот за градоначалник работел во секторот за имотно-правни работи при АД МЕРСО. На локалните избори во 2005 г. е избран за советник во Општина Зелениково. Од 2006 г. е претседател на Управниот одбор при Државниот студентски центар - Скопје.

Има посетувано голем број на обуки. Оженет е и татко на две деца. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Зелениково.

Vele Gruevski u lind më 25 prill, të vitit 1970. Shkollën e mesme e përfundoi në gjimnazin "Zdravko Cvetkovski", në degën e teknikut të gjeodezisë. Tani është student me korespondencë në Fakultetin e xehtarisë në Universitetin „Goce Dellçev“ në Shtip. Në periudhën 1992-2006 ka punuar në drejtorinë republikane për gjeodezi, në seksionin për matje dhe kadastrë si referent për punë gjeodezike. Në vitin 2006 ka punuar në komunën e Kisella Vodës, në sektorin për urbanizëm, përderisa në periudhën 2006-2007 ka punuar në Entin shtetëror për

punë gjeodike-Shkup, në sektorin për kontroll të brendshëm. Nga viti 2007 e deri në zgjedhjen për kryetar ka punuar në sektorin për punë pronësoro-juridike pranë SHA MEPSO. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 është zgjedhur për këshilltar në Komunën e Zelenikovës. Nga viti 2006 është kryetar i Bordit drejtues pranë Qendrës shtetërore studentore – Shkup. Ka ndjekur numër të madh trajnimesh. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të Komunës Zelenikovë.

Општина Зрновци
Градоначалник БЛАЖЕ СТАНКОВ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Зрновцит
Крыетар БЛАЖЕ СТАНКОВ (VMRO-DPMNE)

Блаже Станков е роден 1959 г. во село Мородвис. Живее и работи во село Зрновци. По професија е дипломиран организатор за туризам и угостителство (економист). Во периодот 1999 - 2003 г. ја извршувал функцијата - началник на одделението за труд и социјална политика - Кочани. Со неговите лични заложби преку студиски проект, одделението за труд и социјална политика - Кочани

доби грант од 1.000.000 долари преку Тајванската Амбасада. Финансиските средства беа искористени за завршување на детска градинка и опремување на истата со сите потребни елементи за успешно обавување на дејноста и реновирање на детското одмаралиште Пониква. До изборот за градоначалник на Општина Зрновце, на изборите во 2009 г., работел како приватен угостител.

Blazhe Stankov u lind në vitin 1959 në fshatin Morodvis. Jeton dhe punon në fshatin Zrnovcë. Me profesion është i diplomuar në organizueshtëturizmit dhe hotelierisë (ekonomistë). Në periudhën 1999-2003 e ka kryer funksionin – shef i seksionit për punë dhe politikë sociale – Koçanë. Me përpjekjet e tija personale nëpërmjet projektit studimor, seksioni për punë dhe politikë sociale – Koçanë morri grant prej 1.000.000 dollarë

nëpërmjet Ambasadës Tajvaneze. Mjetet financiare ishin të shfrytëzuara për përfundimin e çerdhës për fëmijë dhe pajisjen e së njejtës me të gjitha elementet e nevojshme për realizimin e suksesshëm të veprimtarisë dhe renovimin e pushimores fëmijore Ponikva. Deri në zgjedhjen për kryetar të Komunës Zrnovci, në zgjedhjet e vitit 2009, ka punuar si hotelier privat.

Општина Илинден
Градоначалник ЖИКА СТОЈАНОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Илindenit
Крыетар ЖИКА СТОЈАНОВСКИ (VMRO-DPMNE)

Жика Стојановски е роден 09.11.1963 г. во Куманово. Дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје. Оженет, татко на две деца.

На функција градоначалник дошол од позицијата директор на општинско Јавно комунално претпријатие „Илинден“, со значително искуство во

Zhika Stojanovski u lind më 09.11.1963 në Kumanovë. Ka diplomuar në fakultetin e mashinerisë në Shkup. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Në funksionin kryetar ka ardhur nga pozita drejtor i ndërmarrjes publike komunale „Ilinden“, me përvojë të rëndësishme në menaxhimin me projekte in-

управување со инфраструктурни проекти, менаџмент во подобрување на ефикасноста на јавните комунални услуги и стратешко планирање. Жика Стојановски е градоначалник на општина Илинден од април 2005 г., а сега на локалните избори

во 2009 г. граѓаните по втор пат во континуитет му ја доверија функцијата градоначалник. На конститутивната седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС, избран е за член на Надзорниот одбор на ЗЕЛС.

фраструктуре, менажмент në përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve komunale publike dhe planifikimit strategjik. Zhika Stojanovski është kryetar i komunës së Iindenit nga prilli i vitit 2005, dhe tani në zgjedhjet lokale të vitit 2009 qytetarët

për herë të dytë në kontinuitet i'a dhanë funksionin kryetar komune. Në seancën konstitutive të Kuvendit gjeneral të BNJVL-së, është zgjedhur anëtar i Bordit mbikëqyrës të BNJVL-së.

Општина Јегуновце
Градоначалник ТОНИ КОЦЕСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Јегуновцес
Крыетар ТОНИ КОЦЕСКИ (VMRO-DPMNE)

Тони Коцески е роден први февруари, 1972 г., во Тетово.

Завршил средно училиште во ММУЦ „Панче Арсовски“ во Скопје.

Дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје, на отсек заварување и заварени конструкции и во 1998 г. станал - Дипломиран машински инженер. Од дипломирањето до 2000 г. работел како проектант. На локалните избори во 2000 г. бил избран за градоначалник на Општина Вратница. Оваа функција ја вршел до 2005 г., кога со нова

та територијална организација општините Јегуновце и Вратница се спојуваат во една општина Јегуновце, на која станува градоначалник по локалните избори во 2005 г.. Сега во 2009 г. по трет пат граѓаните му ја доверуваат градоначалничката функција. Во минатиот мандат една г. беше член на Управниот одбор на ЗЕЛС. Оженет е и татко на две деца и живее во с. Рогачево, Општина Јегуновце.

Toni Koceski u lind më një shkurt, 1972, në Tetovë. Ka mbaruar shkollën e mesme në „Pançe Arsovski“ në Shkup. Është diplomuar në fakultetin e mashinerisë në Shkup, në grupin e zierjes dhe konstruksioneve të ziera dhe në vitin 1998 u bë -inxhinier i diplomuar i mashinierisë. Nga diplomimi deri më vitin 2000 ishte zgjedhur për kryetar të komunës së Vratnicës. Këtë funksion e kreu deri më vitin 2005, kur me ndarjen e re territoriale komunat Jegunovcë dhe Vratnicë ngjiten në një komunë

Jegunovcë, ku bëhet kryetar pas zgjedhjeve lokale në vitin 2005. Tani në vitin 2009 për herë të tretë qytetarët i'a dhanë besimin për funksionin kryetar komune. Në mandatin e kaluar një vit ishte anëtarë i Bordit drejtues të BNJVL-së. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve dhe jeton në f. Rogačevo, Komuna Jegunovcë.

Општина Кавадарци
Градоначалник Александар Панов (VMRO-DPMNE)



Комуна е Kavadarit
Крыетар Aleksandar Panov (VMRO-DPMNE)

Александар Панов е роден на 11 август, 1969 г. во Кавадарци.

Основно и средно образование (информатички техничар) завршил во Кавадарци. Дипломирал во 1996 г. на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а потоа веднаш почнува да стажира во адвокатската канцеларија на Елизабета Јосифова во Кавадарци. Од 1999 до 2008 г. работел во Јавното Претпријатие „Комуналец“ во Кавадарци како

референт, а потоа се вработил во Јавното Претпријатие „Македонски пошти“-подружница Кавадарци како раководител. На локалните избори во 2005 г. бил избран за член во Советот на Општина Кавадарци, а на локалните избори во 2009 стана градоначалник на општината. На конститутивната седница на генералното собрание на ЗЕЛС е избран за член на надзорниот одбор на ЗЕЛС.

Aleksandar Panov u lind më 11 gusht, të vitit 1969 në Kavadar. Arsimin fillor dhe të mesëm (teknik informator) e kreu në Kavadar. Ka diplomuar në vitin 1996 në fakultetin juridik pranë Universitetit „Shën. Kiril dhe Metodij“ në Shkup, dhe pastaj menjëherë filloi t'a bëj praktikën në zyre avokature të Elizabeta Josifova në Kavadar. Nga viti 1999 deri më 2008 punoi në ndërmarrjen publike „Komunalec“ në Kavadar si ref-

erent, dhe pastaj është punësuar në ndërmarrjen publike „Postat e Maqedonisë“-nëndega Kavadar si udhëheqës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 ishte zgjedhur për anëtarë në Këshillin e Komunës së Kavadarit, dhe në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u bë kryetar i komunës. Në seancën konstitutive të kuvendit gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtarë të bordit mbikëqyrës të BNJVL-së.

Општина Карбинци
Градоначалник, ВАСИЛ БОГДАНСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Karbincit
Крыетар, VASIL BOGDANSKI (VMRO-DPMNE)

Васил Богдански е роден на први август 1955 г. во с. Таринци. Завршил средно образование во Штип, струка металостругар.

Работел 15 години во МЗТ Штип, а потоа повеќе од 10 години бил сопственик на при-

ватна фирма во с. Таринци. Од 1997 г. до изборот за градоначалник на Општина Карбинци, 2009 г., работел во ЈП Македонски Шуми - Серта Штип. Член е на Управен Одбор во ЈП Пасиште - Скопје.

Vasil Bogdanski u lind më një gusht të vitit 1955 në fshatin Tarinci. Ka mbaruar shkollën e mesme në Shtip, dega metalurgji. Ka punuar 15 vjet në MZT Shtip, dhe pastaj më shumë se 10 vjet ka qenë pronar i firmës private në f. Tarinci. Nga viti 1997 deri në

zgjedhjen për kryetar të Komunës Karbinci, 2009, ka punuar në NP Pyjet e Maqedonisë – Serta Shtip. Është anëtarë i Bprdit drejtues në NP Pasishte – Shkup.

Општина Карпош
Градоначалник СТЕФЧЕ ЈАКИМОВСКИ
(ЛДП со поддршка од опозиционите партии)



Комуна е Карпошит
Крыетар СТЕФЧЕ ЈАКИМОВСКИ
(LDP me përkrahje të partive opozitare)

Стевче Јанимовски е роден на 27 август, 1960 г.. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 1987 г.. Бил новинар во спортската редакција на Радио Скопје, потоа во информативно-политичката редакција на втората програма на Радио Скопје, а до мај 1990 г., работел како стручно-политички работник во Претседателството на југословенската младина. Од овој период, се до 2000 г., кога на локалните избори бил избран за градоначалник на Општина Карпош прв пат, работел како приватен стопанственик и директор на Катланово-Турс. Во ноември 2003 г. е именуван за министер за економија во Владата на Република Македонија, а од декември 2004 г. бил именуван

за министер за труд и социјална политика. По завршувањето на мандатот повторно се вратил во приватниот сектор, во сопствена фирма. Активно го користи англиски јазик. За себе вели дека е изразено комуникативна личност, со одлични организаторски способности, а „слабост“ му е пишаниот збор, поради што често се јавува со свои ставови во колумни во медиумите. Го сака спортот и е поранешен репрезентативец на нашата земја и петкратен републички првак во карате. Во 2009 г., на локалните избори е избран по втор пат за градоначалник на Општина Карпош. На Генералното собрание на ЗЕЛС е избран за член на Надзорниот одбор на ЗЕЛС.

Стевче Јакимовски у lind më 27 gusht, 1960. Është diplomuar në fakultetin ekonomik në Shkup në vitin 1987. Ka qenë gazetar në redaksionin e sportit të Radio Shkupit, pastaj në redaksinë informativo-politike në programin e dytë të Radio Shkupit, dhe deri më maj të vitit 1990, ka punuar si punëtorë profesional-politik në Kryesinë e rinisë jugosllovene. Nga kjo periudhë, e deri më vitin 2000, kur në zgjedhjet lokale ka qenë i zgjedhur për kryetarë të Komunës së Karposhit herën e parë, ka punuar si afarist privat në Katllanovo-Turs. Në nëntor të vitit 2003 është emëruar për ministër të ekonomisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonis, dhe nga dhjetori i vitit 2004 ka qenë i emëruar për ministër për punë dhe politikë sociale. Pas

përfundimit të mandatit përsëri është kthyer në sektorin privat, në firmën e vet. Aktivisht e përdor gjuhën angleze. Për vete thotë se është person komunikativ, me aftësi të shkëlqyera organizative, dhe „dobësi“ e ka fjalën e shkruar, për shkak se shpesh paraqitet me qëndrime të veta në kolonne në media. E don sportin dhe është reprezentues i vendit tonë dhe pesë herë i pari në garat republikane në karate. Në vitin 2009, në zgjedhjet lokale është zgjedhur për herë të dytë për kryetar të Komunës së Karposhit. Në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtarë të Bordit mbikëqyrës të BNJVL-së.

Општина Кисела Вода
Градоначалник МАРЈАН ЃОРЧЕВ (VMRO-ДПМНЕ)



Комуна е Кисела Водës
Крыетар МАРЈАН ЃОРЧЕВ (VMRO-DPMNE)

Марјан Ѓорчев е роден на 4 ноември, 1956 г. во Кавадарци. Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. На локалните избори во 1996 г. бил избран за градоначалник на Општина Кисела Вода, кога во рамките на оваа општина беше и сегашната општина Аеродром. Бил основач и прв претседател на Синдикатот на финансиските организации во РМ, во 1989 г.. Долгогодишен член, а потоа и претседател на Шаховскиот сојуз на РМ бил во периодот од 1993 - 2006 г.. Бил претседател на Културно Уметничко друштво „Никола Јонков - Вапцаров“ во периодот од 1995 до 2003 годин. Во периодот 1999-2002 г. бил именуван за Министер

за земјоделство, шумарство и водостопанство во Владата на РМ. На парламентарните избори во 2002 г. бил избран за пратеник во Собранието на РМ и оваа функција ја извршувал до 2006 г.. Актуелен претседател е на Меѓународната граѓанска асоцијација „Паневропска Унија на Р.М“. Автор е на три книги, долгогодишен колумнист во повеќе пишани медиуми во земјава. На локалните избори, во март 2009 г., граѓаните повторно му ја довериле градоначалничката функција за Општина Кисела Вода. Актуелен член е на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

Marjan Gjorçev u lind më 4 nëntor 1956, në Kavadar. Është diplomuar në fakultetin ekonomik pranë Universitetit “Kiril dhe Metodij” në Shkup. Në zgjedhjet lokale të vitit 1996 ka qenë i zgjedhur për kryetar të Komunës Kiselë Vodës, kur në kuadër të kësaj komune ishte dhe komuna e tanishme e Aerodromit. Ka qenë themelues dhe kryetar i parë i Sindikatës të organizatave financiare në RM, në vitin 1989. Anëtarë shumëvjeçar, dhe pastaj edhe kryetar i lidhjes së shahistëve të RM-së në periudhën nga viti 1993-2006. Ka qenë kryetar i shoqatës kulturore artistike “Nikolla Jankov - Vapcarov” në periudhën nga viti 1995 deri 2003. Në periudhën 1999-2002 ka qenë i emëruar Ministër i bujqësisë, pylltarisë

dhe ujit në Qeverinë e RM-së. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2002 ka qenë deputet në Kuvendin e RM-së dhe këtë funksion e kreu deri në vitin 2006. Është kryetar aktual i asociacionit ndërkombëtarë të qytetarëve “Unioni paneuropian i RM-së”. Është autor i tre librave, kolumnist shumëvjeçar në më shumë media të shkruara në vend. Në zgjedhjet lokale, në mars të vitit 2009, qytetarët përsëri i’a dhanë besimin në funksionin kryetar komune për Komunën e Kiselë Vodës. Është anëtarë aktual i Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Кичево
Градоначалник БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ (VMRO-ДПМНЕ)



Комуна е Кërçovës
Крыетар БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ (VMRO-DPMNE)

Благоја Деспотоски е роден на ден 21 јули, 1958 г. во Кичево. Основно образование завршил во ОУ “Кузман Јосифоски

- Питу”, а средно образование во УЦСО “Мирко Милески” во Кичево. Во 1984 г. дипломира на Електротехничкиот фа-

Bllagoja Despotoski u lind më 21 korrik, të vitit 1958 në Kërçovë. Arsimin fillor e ka mbaruar në SHF “Kuzman Josifoski –

Pitu”, ndërsa arsimin e mesëm në “Mirko Mileski” në Kërçovë. Në vitin 1984 diplomon në fakultetin elektroteknik në Shkup, në

култет во Скопје, на насоката Енергетика - електростопанство. Од 1985-1989 г. работел во Дистрибуција -Кичево, како раководител на инвестиции и развој, а потоа бил управник на истата. Од 1989-1999 г. работел во МВР Кичево, како инспектор за заштита од пожари, кога бил и претседател на Противпожарниот Сојуз. Во периодот од 1999 до 2002 г. бил генерален директор на РЕК Осломеј,

а до 2009 г. бил одговорен инженер на БТО систем во Рудник Осломеј. Потпретседател е на Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патите на Република Македонија. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Кичево. Актуелен член е на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

drejtimin Energjetikë – elektroekonimi. Nga viti 1985-1989 ka punuar në MPB Kërçovë, si udhëheqës i investimeve dhe zhvillimit, dhe më pas edhe shef i së njëjtës. Nga viti 1989-1999 ka punuar në MPB Kërovë, si inspektor për mbrojtje nga zjarret, kur ka qenë edhe kryetarë i Lidhjes së zjarrfikësve. Në periudhën nga 1999 deri më 2002 ka qenë drejtor general i REK Oslomejit, dhe deri më vitin 2009 ka qenë

inxhinier përgjegjës në BTO sistemi në Xehëroren Oslomej. Është nënkryetar i Këshillit republikan për siguri të komunikacionit të rrugëve në Republikën e Maqedonisë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të Komunës së Kërçovës. Është anëtarë aktual i Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Конче
Градоначалник СТОЈАН ЛАЗАРЕВ (VMRO-ДПМНЕ)



Комуна е Коңче
Крыетар СТОЈАН ЛЛАЗАРЕВ (VMRO-DPMNE)

Стојан Лазарев е роден на девети јануари, 1964 г..

На Технолошкиот факултет при Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје дипломирал во 1989 г.. Во периодот 1990-1998 г. работел како менаџер во приватна фирма во Конче, а потоа бил директор на Агенцијата за вработување во Радовиш. Градоначалничката функција која му ја доверија граѓаните на ло-

калните избори во 2009 г. ќе ја извршува по трет пат, по мандатите добиени на локалните избори во 2000 г. и во 2005 г.. Посетувал голем број на стручни усовршувања, семинари и обуки, а учествувал и во голем број студиски патувања од областа на руралниот развој. Во претходниот мандат беше член на Управниот одбор на ЗЕЛС и претседател на Комисијата за рурален развој.

Stojan Llazarev u lind më nëntë janar, 1964. Ka diplomuar në vitin 1989 në fakultetin teknologjik në "Kirili dhe Metodij" në Shkup. Në periudhën 1990-1998 ka punuar si menaxher në firmën private në Konçe, dhe më pas ka qenë drejtor i Agjencionit për punësim në Radovish. Funksionin kryetar komune i'a dhanë qytetarët në zgjedhjet lokale të vitit 2009 që do t'a kryen për herë të tretë, pas mandateve të marra në zgjedh-

jet lokale në vitin 2000 dhe 2005. Ka vizituar numër të madh trajnimesh, seminare, ndërsa ka marr pjesë edhe në shumë vizita studimore në fushën e zhvillimit rural. Në mandatin paraprak ishte anëtar i Bordit drejtues të BNJVL-së dhe kryetar i Komisionit për zhvillim rural.

Општина Кочани
Градоначалник РАТКО ДИМИТРОВСКИ, VMRO-ДПМНЕ



Комуна е Коçанит
Крыетар РАТКО ДИМИТРОВСКИ, VMRO-DPMNE

Ратко Димитровски е роден на 14 април, 1956 г. во Делчево. Своето основно и средно образование го завршил во родното место, додека студиите ги продолжил надвор од границите на државата. Вишата и Високата стручна подготовка и именувањето дипломиран графички инженер го стекнал во Загреб и бил еден од првите графички инженери во Р.М.. Во 1977 г. започнал да работи во печатницата "Младост" во Кочани, а од 1990 г. продолжил да работи во печатницата "Киро Дандаро" во Битола каде што стекнал големо искуство и знаења од графичката дејност. Во 1990 г. ја основал печатницата "Европа 92" во Кочани, која на по-

четокот имала само линија за производство на компјутерски формулари, денес претставува една од технички најквалитетните печатници во земјава, која постојано ги следи најсовремените светски трендови во оваа област. На парламентарните изборите во 2006 г. бил избран за пратеник во Собранието на Р.М. ,а оваа функција ја извршувал и по добиената доверба од граѓаните и на вобредните парламентарни избори во 2008 г.. Во 2009 г., на локалните избори е избран за градоначалник на Општина Кочани, а делегатите на Генералното собрание на ЗЕЛС го изгласаа за член на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

Ratko Dimitrovski u lind më 14 prill 1956 në Dellçevë. Arsimin e tij fillor dhe të mesëm i kreu në vendlindje, përderisa studimet i vazhdoi jashtë shtetit. Përgatitjet e larta dhe emërimin inxhinier i diplomuar grafik i mbaroi në Zagreb dhe ka qenë një ndër inxhinierët e parë grafik në RM. Në vitin 1977 filloi të punon në shtypshkronjën "Mladost" në Koçani, dhe nga viti 1990 vazhdoi të punon në shtypshkronjën "Kiro Dandaro" në Manastir ku fitoi përvojë dhe njohuri të madhe nga veprimtaria grafike. Në vitin 1990 e themeloi shtypshkronjën "Europa 92" në Koçani, e cila në fillim ka pasur vetëm linja për prodhimtari të formularëve kompjuterik, sot paraqet një

ndër shtypshkronjat më kualitative në vend, e cila vazhdimisht i përcjell trendet më bashkëkohore botërore në këtë fushë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006 ishte zgjedhur për deputet në Kuvendin e RM-së, dhe këtë funksion e ka kryer edhe me besimin e marrë nga qytetarët dhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në vitin 2008. Në vitin 2009, në zgjedhjet lokale është zgjedhur për kryetarë të Komunës së Koçanit, dhe delegatët e Kuvendit gjeneral të BNJVL-së e votuan për anëtarë të Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Кратово
Градоначалник МИТЕ АНДОНОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Кратовës
Крыетар МИТЕ АНДОНОВСКИ (VMRO-DPMNE)

Мите Андоновски е роден на 17 септември, 1956 г. во Скопје.

Основно образование завршил во ОУ „Кочо Рацин“, -Кратово, а средно во гимназијата „Митко Пенџуклиски“, во истиот град. Дипломирал на Економски факултет во Скопје, 1981 г.. Прво вработување имал во „РИК Силекс“, -Кратово во 1981 г. на местото раководител на продажба. Постепено напредува во кариерата на повеќе позиции

во периодот од 1992-2002 г. како претставник на фирмата „Силекс“, во Белград и во Софија за во 2002 г. да биде назначен за комерцијален директор. Член е осум години на Управниот одбор на ФФМ. Оженет е и татко на две деца. На локалните избори во 2005 и сега во 2009 г., по втор пат, граѓаните го избираат за градоначалник на Општина Кратово.

Mite Andonovski u lind më 17 shtator 1956, në Shkup. Shkollën e mesme e përfundoi në SHF „Koço Racin“, -Kratovë, ndërsa të mesmen në gjimnazin „Mitko Penxhukliski“, në qytetin e njejtë. Është i diplomuar në fakultetin ekonomik në Shkup, në vitin 1981. Punësimi i parë ka qenë në „RIK Sileks“, -Kratovë në vitin 1981 në pozitën udhëheqës i shitjes. Gradualisht avancohet në karrierë në më shumë pozita në periudhën

nga viti 1992-2002 si përfaqësues i firmës „Sileks“, në Beograd dhe Sofje ku në vitin 2002 ishte emëruar drejtor komercial. Është anëtarë prej tetë vitesh i Bordit drejtues të FFM. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Në zgjedhjet lokale në vitin 2005 dhe tani në vitin 2009, për herë të dytë, qytetarët e zgjedhin për kryetar të Komunës së Kratovës.

Општина Крива Паланка
Градоначалник АРСЕНЧО АЛЕКСОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Крива Паланкës
Крыетар АРСЕНЧО АЛЕКСОВСКИ (VMRO-DPMNE)

Арсенчо Алексовски е роден на 12 јануари, 1961 г., во Неготино. Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1986 г., по што ја започнува својата кариера како раководител на правната служба во Шумското стопанство „Осогово“ во Крива Паланка, каде што совесно и професионално

ја вршел својата дејност се до 1991 г., кога се вработил како инспектор во МВР. Од 1993 г. се вработил вработува во „Траншпед комерц“, како раководител на филијалата „Деве Баир“ се до 2006 г., кога основал сопствена компанија - „Траншпед Трејд“ ДООЕЛ - Скопје, која успешно работи и има вработено околу 40 лица. Оженет е и има три деца.

Arsencho Aleksovski u lind më 12 janar, 1961 në Negotinë. Është diplomuar në fakultetin juridik pranë Universitetit „Kirili dhe Metodij“ në Shkup në vitin 1986, me çka filloi karrierën e tij si udhëheqës i shërbimit juridik në ekonomizimin e pylltarisë „Osogovë“ në Kriva Pallankë, ku me vetëdije dhe profesionalizëm e kreu veprimtarinë e tij deri më

vitin 1991, kur është punësuar si inspektor në MPB. Nga viti 1993 është punësuar në „Transhperd komerc“, si udhëheqës i filialës „Deeve Bair“ deri më vitin 2006, kur themeloi kompani personale – Transhped Trejd – Shkup, e cila me sukses punon dhe ka të punësuar rreth 40 persona. Është i martuar dhe ka tre fëmijë.

Општина Кривогаштани
Градоначалник ГОЦЕ ДУРТАНОСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Krivogashtanit
Крыетар ГОЦЕ ДУРТАНОСКИ (VMRO-DPMNE)

Гоце Дуртаноски е роден на 14 септември, 1950 г. во Прилеп.

Основно училиште завршил во Кривогаштани, а средното образование во земјоделското училиште во Куманово. Со високо образование се стекнал на Педагошка Академија во Битола, на група историја и географија. За време на неговите студии бил претседател на Сојуз на студенти при Педагошката Академија и член на Сојузот на студентите на

Македонија. Како наставник за прв пат се вработил во 1977 г. во ОУ во село Лажани, а потоа продолжил како наставник во ОУ во село Обршани. Последните 10 години работел во ОУ „Манџу Матак“ во Кривогаштани. На локалните избори во 2009 г., жителите ба Општина Кривогаштани го избраа на Градоначалник на Општината Оженет е и татко на две деца.

Goce Durtanoski u lind më 14 shtator 1950, në Prilep. Shkollën fillore e kreu në Krivogashtanë, ndërsa të mesmen në shkollën bujqësore në Kumanovë. Mbaroi Akademinë pedagogjike në Manastir, në grupën histori dhe gjeografi. Gjatë kohës së studimeve të tija ka qenë kryetar i Lidhjes së studentëve te Maqedonisë. Si arsimtarë për herë të parë është punësuar në vitin 1977 në SHF në fshatin Lazhani, dhe më pas vijoi

si mësimdhënës në SHF në fshatin Obrshani. Dhjetë vitet e fundit punoi në SHF „Manџu Matak“ në Krivogashtanë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, banorët e Komunës Krivogashtani e zgjedhën për Kryetar të Komunës. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Крушево
Градоначалник ВАСИЛЧО ДАМЧЕСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Krushevës
Крыетар ВАСИЛЧО ДАМЧЕСКИ (VMRO-DPMNE)

Василчо Дамчески е роден на 19 септември, 1973 г., во Крушево.

Завршил високо образование и се стекнал со звање дипломиран политиколог. За-

пишан е на постдипломски студии по Меѓународно право и меѓународна политика. Работел во УНИ Банка - Крушево и во Балканска Банка - Крушево како раководител на експози-

Vasil Damcheski u lind më 19 shtator 1973, në Krushevë. Mbaroi arsimin e lartë me titull politikolog. Është i regjistruar në studimet postiplomike në të drejtën ndërkombëtare. Ka punu-

ar në UNI BANKA – Krushevë dhe në Ballkanska Banka – Krushevë si udhëheqës i filijales si dhe në NLB Tutunska Banka në Shkup. Ka vizituar shumë seminare dhe trajnime nga lëmija e financave

тура и во НЛБ Тутунска Банка во Скопје. Посетувал голем број семинари и обуки од областа на финансиите и банкарството, но и од областа на политичките науки организирани од ИРИ, НДА. Говори англиски и влашки јазик. Користи компјутери и одлично се служи со апликациите и програмите: Мицрософт

Њиндоњс, МС Оффице (Њорд, Еџел, Поњер Поинт), Интернет, Оутлоок Еџпресс. До изборот за градоначалник на Општина Крушево на локалните избори во 2009 г. работел како референт во Јавното Претпријатие "Македонски Шуми" во Скопје. Оженет е и татко на едно дете.

дhe veprimtarive bankare, por edhe nga lëmia e shkencave politike të organizuara nga IRI, NDA. Flet anglisht dhe gjuhën vllehe. Përdor kompjutorë dhe shumë mirë shërbehet me aplikacionet dhe programet: Microsoft Windows, MC Office, Internet, Outlook Express. Deri në zgjedhjen për kryetar të Komunës Krushevë

në zgjedhjet lokale të vitit 2009 ka punuar si referent në ndërmarrjen publike „Pyjet e Maqedonisë“ në Shkup. Është i martuar dhe baba i një fëmije.

Општина Куманово
Градоначалник ЗОРАН ДАМЈАНОВСКИ (СДСМ)



Комуна e Кумановës
Кryetar ZORAN DAMJANOVSKI (LSDM)

Zoran Damjanovski e roden na 5 јуни 1956 г. во Куманово. Основно образование и гимназија завршил во родниот град, а дипломирал на Медицинскиот Факултет во Скопје во 1981 г.. Магистрирал гинекологија во Загреб и Љубљана 1987 г., а специјализирал гинекологија и акушерство во Скопје 1991 г.. Потпретседател е на Кошаркарскиот клуб во Куманово од 1997 г. и главен донатор на машката супер лига во 1997 г.. Бил донатор на повеќе културни и спортски манифестации, меѓу кои : Баскет лига во Куманово, Меѓународен Фестивал на

тамбурашки оркестри, театарска манифестација Денови на Комедијата. Градоначалник на Општина Куманово станал на локалните избори во 2005 г., и сега по втор пат, на локалните избори во 2009 г., граѓаните му ја дадоа довербата да ја извршува градоначалничката функција во Општина Куманово. На генералното собрание на ЗЕЛС избран е за член на Управниот одбор, а потоа е изгласан и за потпретседател на Управниот Одбор на ЗЕЛС. Женет е и има три деца, две ќерки студенти по медицина и син средношколец.

Zoran Damjanovski u lind më 5 qershor të vitit 1956 në Kumanovë. Arsimin fillor dhe gjimnazin i mbaroi në qytetin e lindjes, ndërsa diplomoi në Fakultetin e mjeksisë në Shkup në vitin 1981. Ka magjistruar për gjinekologji në Zagreb dhe Lublanë në vitin 1987, ndërsa ka specializuar gjinekologji në Shkup në vitin 1991. Është nënkryetar i klubit të basketbollit në Kumanovë nga viti 1997 dhe donator kryesor i super ligës së meshkujve në vitin 1997. Ka qenë donator i shumë manifestimeve kulturore dhe sportive, ndër të cilat : Liga e basketit në Kumanovë, Festivali ndërkombëtarë i orkestrave, Ditët

e komedisë. Kryetar i komunës së Kumanovës u bë në zgjedhjet lokale në vitin 2005, dhe tani për herë të dytë, në zgjedhjet lokale në vitin 2009, qytetarët i dhanë besimin që t'a kryen funksionin kryetar i komunës së Kumanovës. Në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtarë të Bordit drejtues, dhe pastaj është zgjedhur edhe për nënkryetar të Bordit drejtues të BNJVL-së. Është i martuar dhe ka tre fëmijë, dy vajza studente të medicinës dhe djal gjimnazistë.

Општина Липково
Градоначалник САДУЛА ДУРАКИ (ДУИ)



Комуна e Lipkovës
Кryetar SADULLA DURAKU (BDI)

Sadulla Duraku e roden na 21 јануари, во Липково, каде завршил основно училиште. Средно образование завршил на Косово, а високо на Приштинскиот универзитет, каде се стекнал со титулата дипломиран машински инженер. Работел како професор во средно стручно училиште во Куманово. Добро зборува германски јазик. Бил заменик директор на Царинската управа на РМ, во периодот од 2002 до 2004 г.. Во периодот од декември 2004 до мај 2006 г. бил министер за земјоделство, шумарство

и водостопанство во Владата на РМ. На парламентарните избори станал пратеник во Собранието на РМ, а кон крајот на 2008 г. бил директор на Агенција за развој и инвестиции. На локалните избори во 2009 г. граѓаните го избрале за за градоначалник на Општина Липково. На генералното Собрание на ЗЕЛС е избран за член на Надзорниот одбор на ЗЕЛС.

Sadulla Duraku u lind më 21 janar, në Lipkovë, ku kreu arsimin fillor. Arsimin e mesëm e mbaroi në Kosovë, ndërsa shkollimin e lartë në Universitetin e Prishtinës, ku morri titullin inxhinier i diplomuar i mashinerisë. Ka punuar si profesor në shkollën e mesme profesionale në Kumanovë. Mirë flet gjuhën gjermane. Ka qenë zëvendës drejtor në drejtorinë e doganës të RM-së, në periudhën 2002-2004. Në periudhën nga dhjetori 2004 e deri në maj të vitit 2006 ka qenë ministër për bujqësi, pylltari në Qeverinë e

Republikës së Maqedonisë. Në zgjedhjet parlamentare u bë deputet në Kuvendin e RM-së, dhe kah fundi i vitit 2009 qytetarët e zgjedhën për kryetarë të Komunës së Lipkovës. Në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtarë të Bordit mbikëqyrës të BNJVL-së.

Општина Лозово
Градоначалник ОРЦЕ ЦВЕТКОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна e Llozovës
Кryetar ORCE CVETKOVSKI (VMRO-DPMNE)

Orce Cvetkovski e roden na осми декември, 1962 г. во село Каратманово. Дипломирал

на Машинскиот факултет во Скопје, каде се здобил со титулата машински инженер. Работел

Orce Cvetkovski u lind më tetë dhjetor 1962, në fshatin Karatmanovo. Është diplomuar

në fakultetin e mashinerisë në Shkup, ku morri titullin inxhinier i mashinerisë. Ka punuar në

во фабриката за шински возила "Велес" како шеф на механичка припрема и подготовка. Посетувал семинари и курсеви, меѓу кои курсот за политички вештини и кампањи. Оженет е и

татко на две деца. На локалните избори во 2009 г. жителите на Општина Лозово му ја дале довербата да ја извршува градоначалничката функција.

fabrikën për atumjetet hekurudhore "Veles" si shef i përgatitjeve mekanike. Ka vizituar kurse dhe seminare, ndër të cilat kursin për aftësi dhe fushata politike. Është i martuar baba i dy fëmijëve.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 banorët e komunës Llozovë i'a dhanë besimin për t'a kryer funksionin kryetar komune.

**Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник Мукрем Мехмеџи (VMRO-DPMNE)**



**Komuna e Mavrovës dhe Rostushes
Kryetar Mukrem Mehmedi (VMRO-DPMNE)**

Мукрем Мехмеџи е роден на 24 јули, 1970 г., во село Скудринје.

Средно образование завршил во Гимназија „Панче Попоски“ во Гостивар. Се стекнал со звањето Дипломиран радиолошки технолог на Високата школа за Радиолошки технологии на Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола. Работел од 1994 до 2001 г. во Медицински центар Гостивар, а потоа до 2009 г. во Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ во Ростуше, каде бил и претседател на Управниот одбор на домот.

Бил член на Советот на Општина Ростуше во периодот 2000 - 2005 г.. Активно учествувал на повеќе конгреси, семинари, симпозиуми и работилници на кои се обработувале теми од областа на неговата стручна определба, а активно соработувал во активности на повеќе невладини организации, граѓански здруженија и асоцијации. Оженет е и татко на три деца. На локалните избори во 2009 г. граѓаните му ја дале доверната за градоначалник на нивната општина -Маврово и Ростуше.

Mukrem Mehmedi u lind më 24 korrik 1970, në fshatin Skudrinje. Arsimin e mesëm e kreu në gjimnazin „Pançe Poposki“ në Gostivar. Morri titullin teknolog i diplomuar radiologjik në shkollën e lartë për teknologji radiologjike në Universitetin „Shën. Klimenti Ohri“ në Manastir. Ka punuar nga vitit 1994-2001 në Qendrën medicinale të Gostivarit, dhe pastaj deri në vitin 2009 në shtëpinë shëndetësore „D-r Ruse Boshkovski“ në Rostushë, ku ka qenë edhe kryetar i Bordit drejtues të shtëpisë. Ka qenë

anëtarë i Këshillit të komunës së Rostushes në periudhën 2000 – 2005. Aktivisht ka marrë pjesë në shumë kongrese, seminare, simpoziume dhe punëtori në të cilat janë përpunuar tema nga fusha e shpërndarjes profesionale, dhe aktivisht ka bashkëpunuar në aktivitete në më shumë organizata joqeveritare, shoqata qytetare dhe asociacione. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 qytetarët i'a dhanë besimin për kryetarë të komunës së Mavrovës dhe Rostushes.

**Општина Македонска Каменица
Градоначалник ДАРКО МИТРЕВСКИ (VMRO- DPMNE)**



**Komuna Makedonska Kamenica
Kryetar DARKO MITREVSKI (VMRO-DPMNE)**

Дарко Митревски е роден на седми јуни, 1976 г. во Македонска Каменица. Основно и средно образование завршил во Македонска Каменица. Во 1999 г. дипломира на Филозофски Факултет во Скопје и станал дипломиран педагог. Во 2007 г. магистрирал на Југозападниот Универзитет Неофит Рилски во Благоевград, (Република Бугарија) каде се стекнал со титулата магистер по образовен менаџмент.

Од 2009 г. е докторант при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола. Во периодот од 1999-2007 г. работел како училишен педагог во ОУ „Кирил и Методиј“ во Македонска Каменица. Во периодот 2007-2008 г. бил државен советник за образовни политики при Министерството за образование и наука. Во 2008 бил именуван за Државен секретар

во Министерство за образование и наука. Учествувал на голем број семинари и обуки во државата и надвор од неа на теми од областа на образованието и науката и граѓанското општество. Одреден период бил претседател на Културно уметничко друштво „Вера Јоциќ“ во Македонска Каменица, каде реализирал голем број проекти и имал голем број гостувања во странство. Говори англиски и го познава францускиот јазик. Работи со компјутери и се служи со алатките - Њиндоњс ЦП Мицрософт Оффице (Њорд, Еџел, Поџер поинт) и Интернет. На локалните избори во 2009 бил избран за градоначалник на Општина македонска каменица, а на генералното Собрание на ЗЕЛС е избран за член на Управниот одбор на ЗЕЛС.

Darko Mitrevski u lind më shtatë qershor, 1976 në Makedonska Kamenicë. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në Makedonska Kamenicë. Në vitin 1999 diplomoi në fakultetin filozofik në Shkup dhe u bë pedagog i diplomuar. Në vitin 2007 magjistroi në Universitetin Jugperëndimor Neofit Rilski në Bllagoevgrad (Republika e Bullgarisë) ku morri titullin magjistër i menaxhmentit arsimor. Nga viti 2009 është doktorant pranë Universitetit „Shën. Kliment Ohri“ në Manastir. Në periudhën nga viti 1999-2007 ka punuar si pedagog shkollor në SHF "Kiril dhe Metodij" në Makedonska Kamenicë. Në periudhën 2007-2008 ka qenë këshilltarë shtetëror për politika arsimore pranë Ministrisë për arsim dhe shkencë. Në vitin 2008 u emërua për sekretar shtetëror në Ministrinë për arsim dhe shkencë. Ka marrë pjesë në shumë sem-

inare dhe trajnime si ne vend poashtu edhe jasht tij me tema nga fusha e arsimit dhe shkencës dhe shoqëria civile. Periudhë të caktuar ka qenë kryetar i shoqatës kulturoro artistike „Vera Jociq“ në Makedonska Kamenicë, ku realizoi shumë projekte dhe ka pasur vizita të shumta jashtë. Flet anglisht dhe e njej gjuhën frenge. Punon me kompjutorë dhe shërbehet me veglat – Windows, Microsoft office, Internet. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u zgjodh për kryetar të Komunës Makedonska Kamenicë, dhe në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur anëtarë i Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Македонски Брод
Градоначалник МИЛОСИМ ВОЈНЕСКИ
(независен кандидат)



Komuna e Makedonski Brod
Kryetar MILOSIM VOJNESKI (kandidat i pavarur)

Милосим Војнески е роден на 28 ноември, 1959 г., во селото Русјаци, Општина Македонски Брод. Своето основно и средно образование ги завршува во градот Македонски Брод. Со високо образование се стекнал на Правниот Факултет, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, во Скопје и во 1984 г. станал дипломиран правник. Повеќе од 17 години работел

успешно како приватен бизнисмен од каде стекнал одлични менаџерски способности. Пет години бил директор на Бирото за вработување. Оженет е и татко на едно дете. Во 2005 г. на локалните избори бил избран за градоначалник на Општина Македонски Брод, а во 2009 г. граѓаните по втор пат му ја доверуваат оваа функција.

Milosim Vojneski u lind më 28 nëntor, 1959 në fshatin Rusjaci, Komuna e Makedonski Brod. Arsimin fillor dhe të mesëm i mbaroi në vendin e tij. Arsimin e lartë në fakultetin juridik, pranë Universitetit „Shën. Kirili dhe Metodij“, në Shkup dhe në vitin 1984 u bë juristë i diplomuar. Më shumë se 17 vjet ka punuar me sukses si biznesmen privat nga ku fitoi aftësi të shkëlqyera menaxhimi.

Pesë vjet ka qenë drejtor i Byrosë për punësim. Është i martuar dhe baba i një fëmije. Në vitin 2005në zgjedhjet lokale ka qenë i zgjedhur për kryetarë të Komunës Makedonski Brod, dhe në vitin 2009 qytetarët për herë të dytë e votuan dhe i'a besuan këtë funksion.

Општина Могила
Градоначалник СЛАВКО ВЕЛЕВСКИ (VMRO-DPMNE)



Komuna e Mogillës
Kryetar SLLAVKO VELEVSKI (VMRO-DPMNE)

Славко Велевски е роден на 22 март, 1961 г. во Битола. Основно образование завршил во Могила, а Гимназија во Битола. Во 1986 г. дипломирал на Природно математичкиот факултет - група биологија, во Скопје. Во 1991 г. работел како професор по биологија во основните училиш-

та во Дедебалци и Добрушево. Градоначалничкиот мандат на локалните избори во 2009 г. го добил по четврти пат, односно граѓаните во континуитет му ја доверуваат оваа функција уште од локалните избори во 1996 г.. Оженет е и татко на две деца. Со семејството живее во Могила.

Slavko Veleviski u lind më 22 mars, të vitit 1961në Manastir. Arsimin fillor e kreu në Mogillë, ndërsa gjimnazin në Manastir. Në vitin 1986 është diplomuar në fakultetin filozofik pranë Universitetit natyrorë – grupi biologji, në Shkup. Në vitin 1991 ka punuar si profesor i biologjisë në shkollat fil-

lore në Dedeballci dhe Dobrushevo. Mandatin e kryetarit në zgjedhjet lokale të vitit 2009 e morri për herë të katërt, respektivisht qytetarët në vazhdimi i'a dhanë këtë funksion qysh në zgjedhjet lokale të vitit 1996. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Me familje jeton në Mogillë.

Општина Неготино
Градоначалник ПАНЕ ТРАЈКОВ (VMRO-DPMNE)



Komuna e Negotinës
Kryetar PANE TRAJKOV (VMRO-DPMNE)

Пане Трајков е роден на шести ноември, 1966 г., во Кавадарци. Основното и средното образование завршил во Неготино. Дипломирал на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде се здобил со титулата - професор по историја. Во периодот 1999-2004 г. бил директор на Музеј на град Не-

готино. На Локалните избори во 2005 бил избран за советник во Советот на Општина Неготино. До изборот за градоначалник работел во Регионалниот центар за управување со кризи - Неготино на работното место - раководител. Оженет е и татко на три деца. На локалните избори во 2009 г. граѓаните го избрале за градоначалник.

Pane Trajkov u lind më gjashtë nëntor, të vitit 1966 në Kavadar. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në Negotinë. Është diplomuar në fakultetin filozofik pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, ku morri titullin – profesor i historisë. Në periudhën 1999-2004 ka qenë drejtor i Muzeut të qytetit të Negotinës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 ka qenë i zgjed-

hur për këshilltarë në Këshillin e komunës së Negotinës. Deri në zgjedhjet për kryetarë ka punuar në Qendrën regjionale për menaxhim me kriza – Negotinë në vendin e punës – udhëheqës. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 qytetarët e zgjedhën për kryetarë të Komunës së Negotinës.

Општина Новаци
Градоначалник ЛАЗАР КОТЕВСКИ (VMRO-DPMNE)



Komuna e Novacit
Kryetar LLAZAR KOTEVSKI (VMRO-DPMNE)

Лазар Котевски е роден на 14 април, 1950 г., во селото Новаци каде завршил основно образование, а средно образование завршил во Гимназија во Битола и потоа ВШС во Битола. Работното искуство го започнал уште во 1974 г. во ЗИК „Пелагонија“ - трговија, како референт по малопродажба, а потоа станал и одговорен управител на двата

дисконтини во Битола. Од 1992 г. заминал во приватен бизнис со кој раководел до именувањето за градоначалник. Бил претседател на фудбалскиот клуб кој бил во втората македонска лига - „Новаци“ и често пати ги финансирал неговите активности. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Новаци.

Lazar Kotevski u lind më 14 prill, të vitit 1950, në fshatin Novaci, ku e kreu arsimin fillor, e të mesmin e kreu në gjimnazin në Manastir dhe pastaj shkollën e lartë në Manastir. Përvojën e punës e filloi qysh në vitin 1974 në “Pellagoni”-tregëti, si referent i shitjes me pakicë, dhe pastaj u bë udhëheqës përgjegjës i dy diskonteve në Manastir. Prej vitit 1992 ka kaluar në biznes privat

me të cilin ka udhëhequr deri në emërimin si kryetar i komunës. Ka qenë kryetar i klubit futbolistik që ka qenë në ligën e dytë të Maqedonisë – “Novaci” dhe shpesh herë i financonte aktivitetet e tija. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u zgjodh kryetar i Komunës së Novacit.

Општина Ново Село
Градоначалник ПЕТАР СПАСОВ, (СДСМ)



Комуна е Ново Sellës
Кryetar PETAR SPASOV, (LSDM)

Петар Спасов е роден на 17 јули, 1969 г. во Ново Село. Основно образование завршил во ОУ "Григор Прличев" а средно во Гимназијата «Јане Сандански» во Струмица. Школувањето го продолжил на Универзитетот "Климент Охридски" во Битола. Има успешна кариера во неговото работење во Медицински-

от центар во Струмица. Како истакнат и вреден работник, дисциплиниран, комуникативен и чесен, жителите на Општина Ново Село на последните локални избори во 2009 г. му ја доверија градоначалничката функција, која ќе ја извршува за прв пат. Женет е и татко на две малолетни деца

Petar Spasov u lind më 17 korrik, të vitit 1969 në Novo Sellë. Arsimin fillor e kreu në SHF "Grigor Prlicëv" ndërsa të mesmen në gjimnazin "Jane Sandanski" në Strumicë. Shkollimin e vazhdoi në Universitetin "Kliment Ohridski" në Manastir. Ka karrierë të suksesshme në punën e tij në qendrën medicinale në Strumicë.

Si punëtor i vlerësuar, i diciplinar, komunikativ dhe i ndershëm, banorët e komunës së Novo Sellës në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2009 i'a dhanë besimin për funksionin kryetar komune, të cilin do t'a kryen për herë të parë. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Осломеј
Градоначалник ФАТМИР ДЕХАРИ (ДУИ)



Комуна е Osslomejit
Кryetar FATMIR DEHARI (BDI)

Фатмир Дехари е роден на 17 септември, 1974 г., во Кичево. Основно училиште завршил во село Србица, а средно образование во Елбасан (Р.Албанија). Со високо образование се стекнал на Факултетот за физичка култура на Приштинскиот Универзитет. Од 2002 до 2006 г. бил заменик министер во Мини-

стерството за внатрешни работи во Владата на ПМ, а од 2008 до 2009 бил директор на ЈП, "Македонски пошти" во Кичево. Има познавања од англиски јазик. Женет е и татко на три деца. Во 2009 г. на локалните избори жителите на Општина Осломеј го избрале за градоначалник.

Fatmir Dehar u lind më 17 shtator, të vitit 1974 në Kërçovë. Arsimin fillor e kreu në fshatin Srbiца, ndërsa arsimin e mesëm në Elbasan (R. e Shqipërisë). Arsimin e lartë e mbaroi në fakultetin e kulturës fizike në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 2002 e deri më 2006 ka qenë zëvendës ministër në Ministrinë e punëve

të brendshme në Qeverinë e RM-së, dhe nga viti 2008 e deri më 2009 ka qenë drejtor i ND „Postat e Maqedonisë“ në Kërçovë. Ka njohuri në gjuhën angleze. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Në vitin 2009 në zgjedhjet lokale banorët e Komunës Osslomej e zgjedhën për kryetarë.

Општина Охрид
Градоначалник АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ (СДСМ)



Комуна е Ohrit
Кryetar ALEKSANDAR PETRESKI (LSDM)

Александар Петрески, на локалните избори во 2009 г. по втор пат во континуитет е избран на градоначалничката функција во Општина охрид. Роден на први ноември, 1964 г. во Охрид, каде завршил основно и средно образование. Со факултетското образование се стекнал на Електротехничкиот Факултет во Битола, каде се стекнал со титулата дипломиран сообраќаен инженер. Работното искуство најпрво го започнал во охридски "ЕМО", од каде што заминал на едногодишен ангажман во Багдад (Ирак). По враќањето ста-

нал директор на "Транспорт и механизација" - ЕМО, функција што ја извршувал до 1999 г., кога ја основал приватната фирма во која бил ангажиран до 2003 г.. Од 2003-2005 г. бил прв човек на општинското Јавно претпријатие "Охридски комуналец" - Охрид. Добитник е на највисокото општинско признание, наградата "Св.Климент Охридски" - патрон на градот, за 2004 г..По локалните избори во 2005 г. и во 2009 г. е избран за градоначалник. И сега, како и во претходниот мандат е член на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

Aleksandat Petreski, në zgjedhjet lokale në vitin 2009 për herë të dytë në vazhdimësi është zgjedhur kryetar në Komunën e Ohrit. U lind më një nëntor, të vitit 1964 në Ohër, ku kreu shkollën fillore dhe të mesme. Arsimin e lartë e mbaroi në Manastir në fakultetin elektroteknik, ku morri titullin inxhinier i diplomuar i komunikacionit. Përvojën e vet të parë punuese e filloi në "ЕМО", nga ku shkoi në angazhim njëvjeçar në Bagdad (Irak). Pas kthimit u bë drejtor i "Transport dhe mekanizëm" - ЕМО, funksion të cilin e ekzekutoi deri në vitin 1999, kur e themeloi

firmën e parë private në të cilin ishte i angazhuar deri në vitin 2003. Nga viti 2003-2005 ka qenë njeriu i parë i ndërmarrjes publike "Ohridski komunalec"-Ohër. Është fitues i mirënjohjes më të lartë komunale, çmimin "Shën.Kliment Ohridski" - padron i qytetit, për vitin 2004. Pas zgjedhjeve lokale të vitit 2005 dhe 2009 është zgjedhur për kryetar. Dhe tani, si dhe në mandatin paraprak është anëtarë i Bordit Drejtues të BNJVL-së.

Општина Петровец
Градоначалник БОРЧЕ МИТЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Petrovecit
Кryetar BORÇE MITEVSKI (VMRO-DPMNE)

Борче Митевски е роден на 6 август, 1961 г. По професија е сообраќаен техничар. Бил вработен во АД-Аеродроми на Македонија како шеф

на физичко обезбедување. Покрај завршеното образование, се здобил и со лиценца за обезбедување на лица и имот, лиценца против дивизиона

Borçe Mitevski u lind më gjashtë gusht, të vitit 1961. Me profesion është teknik i komunikacionit. Ka qenë i punësuar në SHA - Aeroportet e Maqedonisë si shef

i sigurimit fizik. Përveç arsimit të mbaruar, ka marrë edhe liçencën për sigurim të personave dhe pronës, liçencë kundër mbrojtjes divizionare, dhe me sukses e

заштита(ПДЗ), а со успешно го завршил Курс за менаџмент на аеродромска безбедност. Говори англиски јазик. Оженет е

и татко на две деца. Во 2005 и повторно во 2009 г. „граѓаните го избираат за градоначалник на општината.

mbaroi kursin për menaxhment të sigurisë së aeroporteve. Flet gjuhën angleze. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Në vitin 2005 dhe përsëri në vitin 2009, qytetarët e Komunës Petrovec e zgjedhin për kryetar të komunës.

Општина Пехчево
Градоначалник ЈОВАНЧО СТАНОЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Пехчевës
Крыетар ЈОВАНЧО СТАНОЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)

Јованчо Станоевски е роден на ден 24.02.1961 г. во Пехчево. Основното образование го завршува во Пехчево, додека средното образование го завршува во Берово. Дипломира на Медицински факултет во Скопје. Во периодот 1985 - 1996 г. работи како општ лекар во Здравствен дом Пехчево. Во периодот 1996

- 2005 г. работи како специјалист - интернист во Здравствен дом Пехчево.

На локалните избори во 2005 г. е избран за Градоначалник на Општина Пехчево и по последните избори продолжува да ја извршува оваа функција по добиената доверба од граѓаните.

Jovančo Stanoevski u lind më 24.02.1961 në Pehçevë. Arsimin fillor e kreu në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në Berovë. Ka diplomuar në fakultetin e mjeksisë në Shkup. Në periudhën 1985 – 1996 punoi si mjek I përgjithshëm në shtëpinë shëndetësore në Pehçevë. Në periudhën 1996 – 2005 ka punuar si specialist – in-

ternist në shtëpinë shëndetësore Pehçevë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 është zgjedhur për kryetar të komunës së Pehçevës dhe në zgjedhjet e fundit vazhdon ta kryen këtë funksion pas marrjes së besimit të qytetarëve.

Општина Пласница
Градоначалник ИСМАИЛ ЈАХОСКИ
(Коалиција ДУИ и ТМБХ)



Комуна е Пласницës
Крыетар ИСМАИЛ ЈАХОСКИ (Коалициони ВДИ и ТМБХ)

Исмаил Јахоски е роден на четврти март, 1963 г., во Пласница. Основно училиште завршил во Пласница, а потоа завршил средно економско училиште. Работел во земјоделска задруга, а од 1988 г. во приватна фирма. Од 1993 г. основал сопствена претпријатие „Бучкопетрол“ кое располага со повеќе бензиски пумпи и се за-

нимава со промет на нафтни деривати, градежни материјали и други дејности. Во него има повеќе од 100 вработени. Женет е и има четири деца. Бил избран за градоначалник на локалните избори во 1996 г., потоа во 2000 г. и сега во 2009 г. по трет пат ја извршува градоначалничката функција во Општина Пласница.

Ismail Jahoski u lind më katër mars të vitit 1963, në Pllasnicë. Shkollën fillore e kreu në Pllasnicë, ndërsa të mesmen për ekonomi. Ka punuar në dyqan bujqësor, dhe nga viti 1988 në firmë private. Nga viti 1993 ka themeluar nëmarrjen e vet „Buckopetrol“ e cila disponon me më shumë pompa të benzinës dhe merret me tregëti të derivate

të naftës, materiale ndërtimore dhe veprimtari tjera. Në të ka më shumë se 100 të punësuar. Është i martuar dhe baba i katër fëmijëve. Ka qenë i zgjedhur si kryetar në zgjedhjet lokale në vitin 1996, pastaj në vitin 2000 dhe tani në vitin 2009 për here të tretë e kryen funksionin kryetar të komunës në Komunën e Pllasnicës.

Општина Прилеп
Градоначалник МАРЈАН РИСТЕСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Прилепит
Крыетар МАРЈАН РИСТЕСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)

Марјан Ристески е роден на 20 февруари, 1972 г.. Средно образование завршил во Гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп. По професија е дипломиран економист, а дипломата ја стекнал на Економскиот Факултет во Прилеп. Во текот на своето работно искуство бил и комунален инспектор во локалната самоуправа, каде работел седум години. На локални избори во

2005 г. ја добил довербата од граѓаните, а во 2009 г. по втор пат, во континуитет ќе ја извршува градоначалничката функција. Во претходниот состав беше член на Управниот одбор на ЗЕЛС, а на конститутивната седница на генералното Собрание на ЗЕЛС во мај, беше избран повторно за член на ова тело на ЗЕЛС. Оженет е со сопругата Фанка, и татко е на едно дете.

Marjan Risteski u lind më 20 shkurt të vitit 1972. Arsimin e mesëm e kreu në gjimnazin „Mirce Acev“ në Prilep. Me profesion është ekonomist i diplomuar, ndërsa fakultetin e mbaroi në fakultetin ekonomik në Prilep. Në rrjedhim punoi si inspektor komunal në vetëqeverisjen lokale, ku punoi shtatë vjet. Në zgjedhjet lokale në vitin 2005 fitoi besimin e qytetarëve, dhe në vitin 2009

për herë të dytë. Në vazhdimësi do ta kryen funksionin kryetar. Në përbërjen e kaluar ka qenë kryetarë i Bordit drejtues të BNJVL-së, si dhe në sance constitutive të Kuvendit gjeneral të BNJVL-së në maj, u zgjedh përsëri për anëtarë të këtij trupi të BNJVL-së. Është i martuar me bashkëshorten Fanka, dhe është baba i një fëmije.

Општина Пробиштип
Градоначалник ТОНИ ТОНЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Probishtipit
Крыетар ТОНИ ТОНЕВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)

Тони Тонеvски роден е на втори август, 1971 г. во Пробиштип. Оженет е и тој е татко на две малолетни деца. Дипломирал на

рударско - геолошкиот факултет во Штип во 1997 г., а посетува магистерски студии на Факултетот за рударство, геологија и

Toni Tonevski u lind më dy gusht të vitit 1971 në Probishtip. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Ka diplomuar në fakultetin e

xehtarisë-geologjik në Shtip në vitin 1997, ndërkaq është në studime postdiplomike në fakultetin për xehtari, gjeologji dhe politëknikë

политехника во Штип, насока индустриски менаџмент. Работел како инженер во рудниците за олово и цинк „Злетово“ во Пробиштип, а во 2002 г. станал генерален директор на рудниците. Бил успешен приватен стопанственик и претприемач, а од 2006 г. претседател на управен одбор на Ј.П. Хидросистем Злетовица. Од 2007 г. работел на местото проект менаџер на проектот „Хидросистем Злетовица“, а од 2008 до стапување на функција Градоначалник на Општина Пробиштип бил директор на Управата за водостопанство при Министерство-

то за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поетувал повеќе семинари од областа на менаџментот, индустриското производство и претприемништвото. Бил чесник на семинар за високи брани во Франција и на обука за менаџирање со води во Чешка. Активно зборува англиски јазик. За себе вели дека е амбициозен, енергичен и решителен, со исклучителни менаџерски и организациски способности, како и одличен тимски работник. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Пробиштип.

нџ Shtip, drejtimi menaxhment financiar. Ka punuar si inxhinier në xehroret për plumb dhe zing „Zletovo“ në Probishtip, ndërsa në vitin 2002 u bë drejtor general i xehëroreve. Ka qenë afarist dhe sipërmarrës i suksesshëm privat, dhe nga viti 2006 kryetar i bordit drejtues të N.P. Hidrosistem Zletovica“, dhe nga 2008 deri në hyrjen në funksion Kryetar i Komunës së Probishtipit ka qenë drejtor i Drejtorisë për furnizim me ujë pranë Ministrisë për bujqësi, pylltari. Ka vizituar më shumë seminare nga lëmia e menaxhmentit, prodhimitarisë industrial dhe sipërmarrjes. Ka qenë pjesëmarrës

i seminareve për mbrojtje të larta në Francë dhe në trajnim për menaxhim me ujëra në Çeki. Aktivisht flet gjuhën angleze. Për veten thotë se është ambicioz, energjetik dhe i vendosur, me aftësi të veçanta menaxhimi dhe organizative, si dhe punëtor i shkëlqyer në grup. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të Komunës së Probishtipit.

Општина Радовиш
Градоначалник Роберт Велков (VMRO-DPMNE)



Комуна е Радовиш
Крыетар Robert Vellkov (VMRO-DPMNE)

Роберт Велков е роден во Радовиш во 1956 г.. Основното и средното образование завршил во родниот град, а високото образование завршил на Медицинскиот факултет во Скопје. Десет години работел како општ лекар во ЈЗУ ЗД - Радовиш, по што е испратен на специјализација по интерна медицина која успешно ја завршил. Потоа работел како интернист на подрачјето на Општина Радовиш и Општина Кон-

че. Во текот на своето работење во ЈЗУ ЗД Радовиш вршел голем број активности од професионалниот и општествениот живот. На локалните избори во 2005 г. бил избран за градоначалник на Општина Радовиш а на изборите во 2009 г. граѓаните по втор пат му ја доверуваат градоначалничката функција. Оженет е и татко на две деца.

Robert Vellkov u lind në Radovish në vitin 1956. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në vendlindje, ndërsa atë të lartë në fakultetin e mjeksisë në Shkup. Dhjetë vjet ka punuar si mjek i përgjithshëm në EPSH – Radovish, me çka u dërgua në specializim në mjeksi interne të cilën me sukses e mbaroi. Më pas ka punuar si internist në rajonin e Komunës së Radovishit dhe Komunës Konçë. Në rrjedhat e punës së tij në EPSH Radovish ka kryer aktivitete të

shumta nga jeta profesionale dhe shoqërore. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 ka qenë i zgjedhur për kryetar të Komunës së Radovishit dhe në vitin 2009 qytetarët për herë të dytë i'a besuan funksionin e kryetarit. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Ранковце
Градоначалник ОРЦЕ ТОДОРОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Ранковце
Крыетар ORCE TODOROVSKI (VMRO-DPMNE)

Орце Тодоровски е роден на 4 ноември, 1970 г. во село Отошница. Од најраното детство неговото семејство се преселило во село Ранковце каде и денес живее со своето семејство. Основното образование го завршил во ОУ „Х.Т. Карпош“ во село Ранковце, а средно училиште завршил во Куманово. Сега е апсолвент на Меѓународниот Славјански институт-Москва, факултет за Економија и организација на претприем-

ништво. Од 1990 до 2000 г. работел во АД „Малина“. Од 2005 г. работел во сопствена фирма за продажба и дистрибуција на кафе. Се кандидирал за градоначалник на локалните избори во 2005 г. и во 2009 г., кога по втор пат граѓаните му ја доверуваат функцијата градоначалник на општината. За себе вели дека е упорен, чесен, истраен, дружељубив и искрен со луѓето. Оженет е и татко на две деца.

Orce Todorovski u lind më katër nëntor të vitit 1970 në fshatin Otoshnica. Qysh nga fëmijëria e tij e hershme u zhvendos në fshatin Rankovce ku edhe sot jeton me familjen e tij. Arsimin fillor e mbaroi në SHF „H.T. Karposh“ në fshatin Rankovcë, ndërsa shkollën e mesme e mbaroi në Kumanovë. Tash është apsolvent i institutit ndërkombëtar të sllavizmit-Moskë, fakulteti për ekonomi dhe organizim të sipërmarrjes. Nga viti 1999 deri në vitin 2000

ka punuar në SHA „Malina“. Nga viti 2005 ka punuar në firmën e tij për shitje dhe distribuim të kafesë. U kandidua për kryetar në zgjedhjet lokale të vitit 2005 dhe në vitin 2009, kur për herë të dytë qytetarët i'a besuan funksionin për kryetar të Komunës Rankvce. Për vete thotë se është i qëndrueshëm, i ndershëm, i shqërueshëm dhe i sinqertë me njerëzit. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Ресен
Градоначалник МИХАИЛ ВОЛКАНОВСКИ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Реснјес
Крыетар MIHAIL VOLKANOVSKI (VMRO-DPMNE)

Михаил Волкановски е роден на 28 јануари, 1959 г. во Ресен. Основно и средно образова-

ние завршил во родниот град. Дипломирал на Шумарски факултет на Универзитетот „Св.

Mihail Volkanovski u lind më 28 janar të vitit 1959 në Resnjë. Arsimin fillor dhe të mesëm i

kreu në vendlindje. U diplomua në fakultetin e pylltarisë në Universitetin „Shën Kirili dhe

Кирил и Методиј” во Скопје. По дипломирањето се вработил во Јавното Претпријатие “Македонски шуми” -Преспа - дрво Ресен. На локалните избори во 2009 бил избран за градоначалник на Општина Ресен . На Генералното собрание на ЗЕЛС избран е за член на Надзорниот Одбор на ЗЕЛС. Оженет е и татко на две полнолетни деца.

Metodij” në Shkup. Pas diplomimit u punësua në NP “Pyjet e Maqedonisë” – Prespa – duri Resnjë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 ka qenë i zgjedhur për kryetar të Komunës së Resnjës.

Në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtarë të Bordit mbikëqyrës të BNJVL-së. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Росоман
Градоначалник СТОЈАНЧЕ ЛАЗОВ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Росоманит
Крыетар СТОЈАНЧЕ ЛЛОЗОВ (VMRO-DPMNE)

Стојанче Лазов е роден на петти март, 1964 г. во Кавадарци. Завршил средно улчиште - електро техничар. Вработен бил во “Телеком” како раководител. Одлично говори англиски

јазик, а има основни познавање на германски јазик. На локалните избори во 2009 г. граѓаните го избрале за градоначалник на Општина Росоман.

Stojanche Lazov u lind më pesë mars të vitit 1964 në Kavadar. Ka mbaruar shkollën e mesme – teknik i elektrikës. Ka qenë i punësuar në “Telekom” si udhëheqës. Shkëlqyeshëm flet an-

glisht, dhe ka njohuri themelore në gjuhën gjermane. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 qytetarët e zgjedhën për kryetar të Komunës së Rosomanit.

Општина Сарај
Градоначалник БЛЕРИМ БЕЏЕТИ (ДУИ)



Комуна е Сарајит
Крыетар БЛЕРИМ БЕХЕТИ (BDI)

Блерим Беџети е роден на 16 октомври, 1976 г.. Во 2001 г. завршил на Правниот факултет на Приштинскиот универзитет. Од 2002 г. до 2005 г. работел во Министерството за правда. До 2006 вршел адвокатска дејност, потоа од 2006 до 2008 и повторно по вонредните парламентарни избори бил пратеник во Собранието на РМ. На 30 март стапил на функцијата градоначалник на Општина Сарај. Во рамки на Собранието на РМ имал повеќе финкции меѓу кои претседател на Комисијата за локални власти, потпретседател на Комисија за надворешна

политика, потпретседател на Делегацијата на Собрание на РМ во Парламентраниот комитет за стабилизација и асоцијација, член на Законодавно-правната комисија и заменик член на Комисијата за европски прашања. Зборува македонски, англиски, чешки и хрватски. Користи Microsoft Office literate (Word, Excel, Power point, access). Оженет е и татко на три деца. Живее во Глугово-Сарај. На генералното Собрание на ЗЕЛС избран е за член на Управниот одбор на ЗЕЛС

Blerim Bexheti u lind më 16 tetor të vitit 1976. Në vitin 2001 mbaroi fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 2002 e deri më vitin 2005 ka punuar në Ministrinë për drejtësi. Deri në vitin 2006 ka ekzekutuar veprimtarinë e avokatit, pastaj nga viti 2006 e deri më 2008 dhe përsëri pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme ka qenë deputet në Kuvendin e RM-së. Më 30 mars u bë kryetar i Komunës së Sarajit. Në kuadër të Kuvendit të RM-së ka pasur më shumë funksione ndër të cilat kryetar i Komisionit për pushtete lokale, nënkryetar i Komisionit për

politikë të jashtme, nënkryetar i Delegacionit të Kuvendit të RM-së në Komitetin parlamentar për stabilizim dhe asociim, anëtar i Komisionit juridiko-ligjdhënës dhe zëvendës anëtar i Komisionit për çështje europiane. Flet gjuhët maqedone, angleze, çeке dhe kroate. Përdor Microsoft Office literate (Word, Excel, Power point, access). Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Jeton në Gllumovë-Saraj. Në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së u zgjedh për anëtarë të Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Свети Николе
Градоначалник РОБЕРТ ЃОРГИЕВ (VMRO-DPMNE)



Комуна е Шен Николлës
Крыетар РОБЕРТ ЃОРГИЕВ (VMRO-DPMNE)

Роберт Ѓоргиев е роден на 13 февруари, 1973 г. во Свети Николе.

Основно и средно образование завршил во родниот град, а со високо образование се стекнал на Земјоделскиот факултет при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” во Скопје, и станал дипломиран инженер агроном. Од 1997 г. работел во основното училиште “Кочо Рацин” во Свети Николе, а во

периодот 2006-2008 г. бил директор на истото. Бил директор на Државен просветен инспекторат, кога се кандидирал за градоначалник на Општина Свети Николе, на локалните избори во 2009 г., кога граѓаните ми ја дале довербата. Активно се служи со англискиот јазик и компјутерските технологии. Оженет е и татко на две малолетни деца.

Robert Gjorgiev u lind më 13 shkurt të vitit 1973 në Shën Nikoll. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në vendlindje, ndërsa arsimin e lartë në fakultetin e bujqësisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, dhe u bë inxhinier i diplomuar agronom. Nga viti 1997 ka punuar në shkollën fillore “Koço Racin” në Shën Nikollë , ndërsa në periudhën 2006-2008 ka qenë drejtor i së njejtës. Ka qenë

drejtor i inspektoriatit arsimor shtetëror, kur u kandidua për kryetar të Komunës Shën Nikoll, në zgjedhjet lokale të vitit 2009, kur qytetarët i’a dhanë besimin. Aktivisht shërbehet me gjuhën angleze dhe tekonojgjji kompjuterike. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Сопиште
Градоначалник ЈОВАН ЃОРГИЈОСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Сопиште
Крyетар ЈОВАН ЃОРГИЈОСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)

Јован Ѓоргијоски е роден 27 март, 1963 г.. По струка е дипломиран машински инженер - смер машинско производство. Прв пат се вработил во 1983 во Металски Завод Тито - Опрема. Во 2001 г. е основач-управител на приватната компанија Метал Инженеринг - ДООЛ Скопје.

Посетил голем број на обуки и семинари. Го познава англискиот јазик и работи со компјутери. На локалните избори во 2009 бил избран за Градоначалник на Општина Сопиште .Оженет е и татко на три деца.

Jovan Gjorgijoski u lind më 27 mars të vitit 1963. Me profesion është inxhinier i diplomuar i mashinerisë – drejtimi prodhim mashinerik. Për herë të parë u punësua në vitin 1983 në Entin e metaleve Tito – Pajisje. Në vitin 2001 është themelues-drejtues i kompanisë private Metal Inxhen-

ering – Shkup. Ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe seminarë. E njëj gjuhën angleze dhe punon me kompjutorë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u zgjodh për Kryetar të Komunës Sopište. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve.

Општина Старо Нагоричане
Градоначалник МИОДРАГ ЈОВАНОВИЌ
(Демократската партија на Србите во Македонија)



Комуна е Старо Нагоричане
Крyетар МИОДРАГ ЈОВАНОВИЌ
(Partia demokratike e serbëve në Maqedoni)

Миодраг Јовановиќ е роден на 23 ноември, 1959 г. во Куманово. Во 1985 г. дипломирал на Машински факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и станал дипломиран машински инженер. Работел 18 години во ФЗЦ „ 11 Октомври,“ Куманово како раководител на машинско одржување. Потоа работел 2,5 години како дирек-

тор на АД Македонска пошта - подружница Куманово.

Кога се кандидирал за градоначалник на локалните избори во 2009 г. работел како директор на АД Македонска пошта - подружница Куманово. Говори англиски јазик и работи со компјутери.

Miodrag Jovanović u lind më 23 nëntor të vitit 1959 në Kumanovë. Në vitin 1985 ka diplomuar në fakultetin e mashinerisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup dhe u bë inxhinier i diplomuar i mashinerisë. Ka punuar 18 vjet në „11 Tetori” Kumanovë si udhëheqës i mirëmbajtjes së mashinerisë. Pastaj ka punuar 2,5 vjet si drej-

tor në SHA Posta e Maqedonisë – dega Kumanovë. Kur u kandidua për kryetar në zgjedhjet lokale të vitit 2009 ka punuar si drejtor i SHA Posta e Maqedonisë – dega Kumanovë. Flet gjuhën angleze dhe punon me kompjutorë.

Општина Струга
Градоначалник РАМИЗ МЕРКО (ДУИ)



Комуна е Струге
Крyетар РАМИЗ МЕРКО (BDI)

Рамиз Мерко е роден на 12 април, 1957 г. во Струга. Основно и средно образование завршил во родниот град, а високо образование на Приштинскиот универзитет и тоа Земјоделски факултет, каде се стекнал со титулата дипломиран агроном. По завршување на студиите добил понуда да остане асистент на Факултетот, но ја одбил понудата истакнувајќи дека знаењата што ги стекнал, повеќе им се потребни да им ги пренесе на луѓето

од неговиот крај кои се занимаваат со оваа дејност. Првото вработување му било во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Струга. Потоа отворил сопствен бизнис во оваа област. Оженет е и татко на четири деца. На локалните избори во 2009 г. бил изгласан за градоначалник и сега во 2009 г. по втор пат граѓаните му ја доверуваат градоначалничката функција на Општина Струга.

Ramiz Merko u lind më 12 prill të vitit 1957 në Strugë. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në vendlindje, ndërsa arsimin e lartë në Universitetin e Prishtinës dhe atë në fakultetin e bujqësisë, ku morri titullin agronom i diplomuar. Pas përfundimit të studimeve morri ofertë të bëhet asistentë i fakultetit, por nuk e pranoi ofertën duke theksuar se njohuritë që i ka marrë, më shumë u janë të nevojshme t’ua përcjell njerëzve nga rrethi i tik

të cilët merren me këtë veprimtari. Punësimi i parë ka qenë në njësinë regjionale të Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe ujë në Strugë. Pastaj hapi biznes personal nga kjo fushë. Është i martuar dhe baba i katër fëmijëve. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 u zgjodh për kryetar dhe tani në vitin 2009 për herë të dytë qytetarët i’a besuan funksionin kryetar të Komunës së Strugës.

Општина Струмица
Градоначалник ЗОРАН ЗАЕВ (СДСМ)



Комуна е Strumicë
Крyетар i komunës ЗОРАН ЗАЕВ (LSDM)

Зоран Заев е роден во Струмица, на 8 октомври, 1974 г.. Основно и средно образование завршил во родниот град. Во 1997 г. дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, каде е и постдипломец на студии по Монетарна економија и финан-

сии. Прво вработување имал во фирмата „Тргопродукт“ од Струмица, каде во периодот 2001- 2003 бил деректор. Од 1998 до 2003 г. бил член на УО на Штеделница Пеон - Струмица, а од 2001 до 2003 г. бил член на ОУ на ИГМ - Еленица - Стру-

Zoran Zaev u lind në Strumicë më 8 tetor v. 1974. Arsimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në qytetin e lindjes. Më 1997 diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Shkup, ku është edhe student postdiplomik në studimet e ekonomisë monetare dhe financim. Punësimi

i tij i parë ka qenë në firmën „Tërgoproduct“ nga Strumica, ku gjatë periudhës prej së viteve 2001-2003 ka qenë drejtor.prej v. 1998 deri më 2003 ka qenë anëtar i Bordit drejtues në Kursimoren Peon – Strumicë, e prej 2001 deri më 2003 ka qenë anëtar i BD së

мица. Во периодот од 2000 до 2003 г. бил претседател на УО на ЈПКД Комуналец - Струмица. Во 2003 г. на парламентарните избори бил избран за пратеник во Собранието на РМ, се до 2005 г. кога на локалните избори граѓаните му ја довериле функцијата градоначалник на Општина Струмица. Во текот на својот градоначалнички мандат добил повеќе награди и признанија од разни домашни и меѓународни институции, а

под негово водство, општината го добила највисокото признание во областа на екологијата, како и наградата за најдобри практики од Советот на Европа. Говори англиски и српски јазик. На недоамнешните избори, по втор пат е избран за градоначалник на оваа општина. Во претходниот мандат беше член на Управниот одбор на ЗЕЛС. Женет е и татко на две деца

IGM - Elenica – Strumicë. Gjatë periudhës prej 2000 deri më 2003 ka qenë kryetar i BD të Komunalec të Strumicës. Në 2003 në zgjedhjet parlamentare u zgjodh si deputet i Kuvendit të RM, deir më 2005 kur në zgjedhjet lokale qytetarët i'a besuan funksionin e kryetarit të komunës së Strumicës. Gjatë mandatit të tij si kryetar komune ka fituar pmime dhe njohje të shumta prej institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, e ndër udhëheqjen e tij komuna e fitoi

njohjen më të lartë në lëminë e ekologjisë, si dhe çmimin për praktikant më të mira të Këshillit të Evropës. Flet gjuhën angleze dhe serbe. Në zgjedhjet e paradokohshme, për herë të dytë është zgjedhur kryetar i kësaj komuneje. Në mandatin e kaluar ishte anëtar i Bordit drejtues të BNJVL-së. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Студеничани Градоначалник Фати Исени (ДУИ)



Комуна e Studeniçanit Kryetar i komunës FATI ISENI (BDI)

Фати Исени е роден на 15 јануари, 1976 г. во Скопје. Основно училиште завршил во Студеничани, а средно во Скопје. Во 1998 дипломирал на Универзитетот во Тетово, на Факултетот по историја. Постипломски студии по Современа историја завршил во 2007 г. на Универзитетот во Приштина. Од 2000-2002 г. минал повеќе нивоа на курсе-

ви по англиски јазик. Од 2003 г. бил наставник по историја во Гимназијата „Зефлуш Марку“ во Скопје, а од октомври 2006 г. асистент на Државниот Универзитет во Тетово. Професионалните студиски истражувања ги објавувал редовно во дневните весници. Во 2009 на локалните избори е избран за градоначалник на Општина Студеничани

Fati Iseni u lind më 15 janar, viti 1976 në Shkup. Shkollën fillore e kreu në Studeniçan, ndërsa të mesmen në Shkup. Në vitin 1998 diplomoi në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Historisë. Studimet postdiplomike për Histori Bashkëkohore i kreu në vitin 2007 në Universitetin e Prishtinës. Prej v.2000-2002 ka kaluar nivele të shumta të kurseve të gjuhës an-

gleze. Prej 2003 ka qenë arsimtar i historisë në gjimnazin „Zef Lush Marku“ në Shkup, e prej tetorit të vitit 2006 asistent në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Hulumtimet profesionale studijuese i publikon rregullisht në gazetata ditore. Më v.2009 në zgjedhjet lokale është zgjedhur kryetar i komunës së Studeniçanit.

Општина Tearце Градоначалник ИСЕН АСАНИ (ДУИ)



Комуна e Tearces Kryetar i komunës ISEN ASANI (BDI)

Исен Асани е роден на 20 јануари 1967 г. во село Доброште. Основно образование завршил во родното село во ОУ „Фаик Коница“ а потоа ССОУ во „Моша Пијаде“ во Тетово. Во 1994 г. завршил Филозофски факултет, одсек Историја, на Универзитетот во Приштина, а од 2008 г. е на магистерски студии на Државниот универзитет во Тетово. Од 1994 до 1995 г. бил професор по историја во ОУ „Фаик Конца“ а од 1998 до 2009 професор по историја во ССОУ „Моша Пијаде“ во Тетово. На локалните избори во 2009 г. жителите на Општина Tearце го избрале за градоначалник на општината. За себе вели дека е комуникативна личност со искуства стекна-

ти во земјава и во странство во областа на образованието и менаџирањето со човечки ресурси. Зборува италијански и македонски, а работи со Windows, XP, Microsoft of office package, Word, Excel, Power Point и Internet. Бил раководител на Месната Заедница село Доброште и претседател на Здружението на независни фармери за развој на земјоделството, како и претседател на Независната водна заедница. Сака да слуша музика, да чита книги, да скија и да планинари. Оженет е и татко на две деца.

Isen Asani u lind më 20 janar v. 1967 në fshatin Dobroshtë. Arsimin fillor e kreu në fshatin e lindjes në SHF „Faik Konica“ e më pas të mesmen në „Moshа Pijade“ në Tetovë. Më 1994 kreu Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës e prej vitit 2008 është në studimet postdiplomike në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Prej 1994 deri më 1995 ka qenë profesor i historisë në SHF „Faik Konica“ e prej 1998 deri më v.2009 profesor i historisë në SHM „Moshа Pijade“ në Tetovë. Në zgjedhje lokale të vitit 2009 banorët e komunës së Tearces e zgjodhën për kryetar të komunës së tyre. Për vehte thotë se është person komunikativ me përvoja të aritura në vend dhe jashtë vëndit

në sferën e arsimit dhe menaxhimit me resurset njerëzore. Flet gjuhën italiane dhe maqedonase dhe përdor Windows, XP, Microsoft of office package, Word, Excel, Power Point dhe Internetit. Ka qenë udhëheqës i Bashkësisë Vendore të fshatit Dobroshtë dhe kryetar i Shoqatës së fermerëve të pavarur për zhvillimin e bujqësisë si dhe i Bashkësisë së pavarur ujore. Dëshiron të dëgjojë muzikë, të lexojë libra të skijojë dhe të merret me alpinizë. Është i martuar dhe është baba i dy fëmijëve.

Општина Тетово
Градоначалник САДИ БЕЏЕТИ (ДПА)



Комуна е Тетовës
Кryetar SADI BEXHETI (PDSH)

Д-р Сади Беџети е роден на први ноември, 1957 г. во село Лисец, тетовско. Основно образование завршил во село Речица, а потоа Гимназија во Тетово. Во 1981 г. дипломирал на Медицинскиот факултет на Приштинскиот универзитет. Научната дејност на професор д-р Сади Беџети опфаќа широк спектар на научна наоградба. Во 1985 станал магистер на науки од областа на биологијата (биомедицина), на природно математичкиот Факултет во Загреб, а во 1987 станал доктор на науки од областа на медицината, на универзитетот во Загреб, потоа долг период работел на Медицинскиот факултет во При-

штина и од 2000 до 2002 г. бил декан на Медицинскиот факултет на Тетовскиот универзитет. Од 200 до 2004 бил продекан за финансии на Медицинскиот факултет во Приштина, а во 2006 г. бил именуван за в.д. а следната г. станал ректор на Државниот универзитет во Тетово. Поголем дел од неговото работење го насочил на во истражување на изградбата и развојот на човечкиот мозок. Направил и објавил голем број на научни трудови од областа на медицината и учествувал на голем број на меѓународни конгреси, каде ги презентирал своите научно истражени сознанија.

Д-р Sadi Bexheti u lind me një nëntor të vitit 1957, në Lisec të Tetovës. Arsimin fillor e mbaroi në fshatin Reëicë, dhe pastaj gjimnazin në Tetovë. Në vitin 1981 diplomoi në Fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Veprimtarinë shkencore të profesorit d-r Sadi Bexheti përfshin spektër të gjërë të rindërtimit shkencor. Në vitin 1985 u bë magjistër i shkencave nga fusha e biologjisë (biomjeksi), në fakultetin matematiko natyror në Zagreb, ndërsa në vitin 1987 morri titullin doktor shkence nga fusha e mjekësisë, në Universitetin e Zagrebit, pastaj periudhë të gjatë punoi në Fakultetin e mjekësisë në Prishtinë, ndërsa në

vitin 2006 u emërua për u.d. si dhe vitin paraprak u bë rektor i Universitetit shtetëror të Tetovës. Pjesën më të madhe nga puna e tij e drejtoi kah hulumtimi i ndërtimit dhe zhvillimit të trurit të njeriut. Ka realizuar dhe ka shpallur shumë punime shkencore në kongrese ndërkombëtare, ku i ka prezantuar njohuritë e tija hulumtuese shkencore.

Општина Центар
Градоначалник Владимир Тодоровиќ
(независен кандидат)



Комуна е Qendrës
Кryetar VLLADIMIR TODOROVIQ
(kandidat i pavarur)

Владимир Тодоровиќ е роден на Божиќ на седми јануари, 1957 г. во Скопје. Основното образование завршил во О.У. "11 Октомври" во Скопје, средно во Г.У.Ц. "Здравко Цветковски" во Скопје и дипломирал 1983 г. на Градежниот факултет во Скопје. Првото вработување му било во Проектантското биро "Хидроелектропроект", каде учествувал во проектирање на хидроцентралата на Козјак, Бошков Мост, Луковополе и др. По седум години навлегов во областа на трговијата - прво во големопродажба, во сопствената фирма ТИНЕКС и денес по 15 години има 35 малопродажни објекти (од кои 19 само во Скопје), со 950 вработени. Тој

е Претседател и Генерален Директор на ТИНЕКС-МТ.

Покрај оваа функција тој е активен и во многу здруженија и сојузи меѓу кои Ротари - клуб Скопје. Член е на Сојуз на Стопански Комори и поранешен Претседател на Трговска Комора. Донирал активности на спортски клубови и други организации, меѓу кои Р.К "Пролет" и е голем хуманист. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Центар, а на генерално Собрание на ЗЕЛС ги добил гласовите за член на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

Vladimir Todoroviq u lind për Pashkë më shtatë janar të vitit 1957 në Shkup. Arsimin fillor e kreu në SH.F. "11 Tetori" në Shkup, të mesmen në "Zdravko Cvetkovski" në Shkup si dhe diplomoi në vitin 1983 në fakultetin ndërtimor në Shkup. Punësimi i tij i parë ishte në Byronë projektuese "Hidroelektroprojekt", ku morri pjesë në projektimin dhe hidrocentralën në Kozjak, Boshkov Most, Lukovopole etj. Pas shtatë viteve ka hyrë në fushën e tregëtisë – së pari në shitje me shumicë, në firmën personale TINEKS dhe sot pas 15 viteve ka 35 objekte shitëse (nga të cilat vetëm 19 në Shkup), me 950 të punësuar. Ai është Kryetar dhe Drejtor gjeneral i TINEKS-MT.

Përveç këtij funksioni ai është aktiv edhe në shumë shoqata dhe lidhje ndër të cilat Rotari -klub Shkup. Është anëtarë i Lidhjes së Odave ekonomike dhe ish kryetar i Odës tregëtare. Ka donuar aktivitete në klubet sportive dhe organizata tjera, ndër të cilat "Prolet" si dhe është humanist i madh. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të Komunës së Qendrës, si dhe në Kuvendin gjeneral të BNJVL-së i fitoi votat për anëtarë të Bordit drejtues të BNJVL-së.

Општина Центар Жупа
Градоначалник МАЗЛУМ ХАСАН
(Демократска партија на Турците во Македонија)



Комуна е Centar Zhupës
Кryetar MAZLUM HASAN
(Partia demokratike e turqëve në Maqedoni)

Мазлум Хасан е роден на 20 август, 1968 г. во село Новак. Завршил средно градежно училиште во Скопје. Потоа заминал во Италија, каде повеќе од 15 години работи во сопствената фирма за изведвање на градежни рабо-

ти. Говори италијански, турски и македонски. Женет е и татко на три деца. Денес живее во село Коцаџик. На локалните избори во 2009 е избран за градоначалник на Општина Центар Жупа.

Mazlum Hasan u lind më 20 gusht, të vitit 1968 në fshatin Novak. Ka mbaruar shkollën e mesme të ndërtimtarisë në Shkup. Pastaj shkoi në Itali ku më shumë se 15 vite punon në kompaninë e tij personale për realizimin e punëve ndërtimore.

Flet italisht, turqisht dhe maqedonisht. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Sot jeton në fshatin Koxhaxhik. Në zgjedhjet lokale është zgjedhur për kryetar të Komunës së Centar Zhupës.

Општина Чаир
Градоначалник ИЗЕТ МЕЏИТИ (ДУИ)



Комуна е Чаирит
Кryetar i komunës IZET MEÇITI (BDI)

Изет Меџити е роден на осми јануари, 1977 г. во Скопје. Средно образование завршил во Гимназијата „Зефљуш Марко“. Дипломирал на

Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде сега е на постдипломски студии за јавен менаџмент. Своето професионално работење го започнал во Средното економско училиште „Арсение Јовков“, а потоа работел во Македонски пошти. На локалните избори во 2005 г. бил избран за градоначалник на новосоздадената

Општина Чаир. Во овој период реализирал над 100 проекти, меѓу кои големи инфраструктурни зафати, осветлување и друго. Тој е промотор на идејата за засилена соработка на општината со невладиниот сектор и поддржувач на многу манифестации и културни настани во општината и пошироко во градот. Во 2009 г. по втор пат граѓаните му ја дадоа довербата за градоначалник на Општината Чаир. Во претходниот мандат беше член на УО на ЗЕЛС, а сега е еден од двајцата потпретседатели на ЗЕЛС.

Izet Mexhiti u lind më 8 janar të vitit 1977 në Shkup. Arsimin e mesëm e kreu në gjimnazin „Zef Lush Marku“. Diplomi në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit „Shën Qirili dhe Metodi“ në Shkup, në të cilin tani është në studimet postdiplomike për menaxhment publik. Punën e tij profesionale e filloi në shkollën e mesme ekonomike „Arseni Jovkov“ e pastaj ka punuar në Postat e Maqedonisë.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 u zgjodh për kryetar të komunës së posaformuar komunës së Çairit. Gjatë kësaj periudhe ko-

hore ka arritur të realizojë mbi 100 projekte, midis të cilave edhe suksese të mëdha në fushën e infrastrukturës, ndriçimin etj. Ai është promotor i bashkëpunimit intenziv të komunës me sektorin joqeveritar dhe është përkrahës i shumë manifestimeve dhe ngjarjeve kulturore në komunë dhe më gjërë qytetit. Më vitin 2009 për herë të dytë qytetarët i'a dhanë besueshmërinë për kryetar të komunës së Çairit. Në mandatin e kaluar ishte anëtar i BD të BNJVL-së, e tani është njëri ndër dy nënkryetarët e BNJVL-së.

Општина Чашка
Градоначалник ГОРАНЧО ПАНОВСКИ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Чашкës
Кryetar i komunës GORANÇO PANOVSKI (VMRO-DPMNE)

Горанчо Пановски е роден на петти декември, 1970 г. во Велес.

Апсолвент е на Техничкиот факултет во Битола. Во периодот 1991-1996 г. работел како новинар и уредник во телевизија ТЕРА од Битола, додека од 1996-1999 г. бил директор на Маркетинг во телевизијата ТЕРА. Од 1999 до 2003 г. бил директор на претставништвото на МАТ во Берлин. Од 2004 г. бил соп-

ственик на текстилна фабрика во Прилеп. Поминал голем број на семинари и стручни обуки од областа на новинарството, производство и менаџмент. Во минатото активно се бавел со фудбал, а во еден период и професионално настапувал на ФК „Борец“, од Велес. Во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Чашка.

Gorančo Panovski u lind më 5 dhjetor, viti 1970 në Veles.

Është apsolvent në Fakultetin Teknik në Manastir. Gjatë periudhës 1991-1996 ka punuar si gazetar dhe redaktor i televizionit TERA nga Manastiri. Prej v. 1999 deri më 2003 ishte drejtor i përfaqësisë së MAT në Berlin. Prej vitit 2004 ka qenë pronar i fabriës së tekstilit në Prilep. Ka kaluar numër të madh të seminarave dhe trajnimeve profesionale në lëminë

e gazetarisë, prodhimtarisë dhe menaxhmentit. Në të kaluarë në mënyrë aktive është marrë me futboll, e një periudhë edhe në mënyrë profesionale ka luajtur në KF „Borec“ nga Velesi. Në vitin 2009 është zgjedhur për kryetar i komunës së çashkës.

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник ЈОРДАНЧО ЛЕФКОВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна Чешиново-Облешево
Кryetar i komunës JORDANÇO LEFKOV (VMRO-DPMNE)

Јорданчо Лefков е роден на 31 август, 1969 г. Живее во с.Чешиново. По образование е ветеринар, оженет, татко на два деца.

Политички активен од 1994 г., основач на Демократската партија во Чешиново, инспириран од плурализмот и придобивките од него за формирање демократско општество, засновано на почитување на човековите права, пазарна

економија, повеќепартиски систем и градење на Македонија како економски силна, просперитетна и независна држава.

Бил член во Советот на Општината во два мандати и тоа од 1996-2000 во општина Чешиново, и од 2005-2009 во општина Чешиново-Облешево.

Претседател на Општинската организација на ДОМ во Чешиново-Облешево и нејзин основач.

Jordančo Lefkov u lind më 31 gusht vitit 1969. Jeton në f.Çeshinovë. Me arsim është veterinar, i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Aktiv në politikë është prej vitit 1994, themelues i Partisë Demokratike në Çeshinovë, i inspiruar nga pluralizmi dhe përfitimet e tij për formimin e shoqërisë demokratike, themeluar në respektimin e të drejtave të njeriut, ekonomisë së tregut, sistemit shumëpartiak dhe ndërtimin e

Maqedonisë si shtet ekonomikisht i fuqishëm, prosperues dhe i pavarur. Ka qenë anëtar i Këshillit të komunës në dy mandate dhe atë prej v. 1996-2000 në komunën e Çeshinovës, dhe prej 2005 deri më 2009 në Çeshinovë-Obleshevë. Kryetar i organizatës së komunës në Çeshinovë-Obleshevë dhe është themelues i saj.

Општина Чучер Сандево
Градоначалник ЈОВАН ПЕЈКОВСКИ
(независен кандидат)



Комуна е Чуџер Сандевџс
Крјетар ЈОВАН ПЕЈКОВСКИ
(кандидат и паварур)

Јован Пејковски е роден на 25 јануари, 1969 во Скопје. Завршил средно сообраќајно училиште- АСУЦ. Повеќе од петнаесет години работел во приватна фирма која се занимава со градежништво. Двата претходни мандата бил член на советот на Општина Чучер Сан-

дево. На локалните избори 2009 г., како независен кандидат ја добил довербата на граѓаните да ја извршува градоначалничката функција во Општина Чучер Сандево. Женет е и татко на две деца.

Jovan Pejkovski u lind më 25 janar, 1969 në Shkup. Mbaroi shkollën e meske të komunikacionit –ASUC. Më shumë se pesëmbëdhjetë vjet ka punuar në firmë private e cila merrej me ndërtimtari. Dy mandatet e kaluara ka qenë anëtarë i këshillit të Komunës Çuçer

Sandevë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009, si kandidat i pavarur morri mbështetjen e qytetarëve që t'a kryen funksionin kryetar i komunës së Çuçer Sandevës. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Општина Штип
Градоначалник ЗОРАНЧО АЛЕКСОВ (ВМРО-ДПМНЕ)



Комуна е Штип
Крјетар ЗОРАНЧО АЛЕКСОВ (ВМРО-ДПМНЕ)

Зоранчо Алексов е роден на 26 јули, 1964 г. во Штип. Основното и средното образование завршил во Штип, а во 1988 г. дипломирал на Електро-технички факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, на насока информатика и автоматика. Магистерските студии ги завршил во Мاستрихт, Холандија во 1995 г. каде се стекнал со титулата магистер за деловен менаџмент. Во 2005 г. се стекнува со титулата доктор на информатички науки на Југозападниот Универзитет „Неофит Рилски“ во Благоевград. Во периодот 1988-1996 г. како професор по информатика предавал во Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип,

додека во периодот 1996-2004 г. е асистент по предметот основи на информатиката при Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ во Штип. Во септември 2007 г. е избран за доцент по група предмети од областа на компјутерските науки на Универзитетот „Американ Колеџ“, во Скопје. Од 2006 г. бил директор на Централниот Регистар на Република Македонија. Говори англиски и бугарски јазик. Оженет, татко на две деца. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Штип. На Генералното Собрание на ЗЕЛС избран е за член на Управниот Одбор.

Zorancho Aleksov u lind më 26 korrik, të vitit 1964 në Shtip. Arsimin fillor dhe të mesëm e kreu në Shtip, dhe në vitin 1988 diplomoi në fakultetin elektro-teknik pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodij“, në drejtim të informatikës dhe automatikës. Studimet e magistraturës i kreu në Mاستriht, Holandë në vitin 1995 ku morri titullin magjistër për menaxhment afarist. Në vitin 2005 morri titullin doktor i shkencave informatike në Universitetin Jugperëndimor „Neofit Rilski“ në Bllagoevgrad. Në periudhën 1988-1996 si profesor i informatikës ka dhënë mësim në gjimnazin „Sllavço Stojmenski“ në Shtip, ndërsa në periudhën 1996-2004 është asis-

tent i lëndës bazat e informatikës pranë fakultetit pedagogjik „Goce Dellçev“ në Shtip. Në shtator të vitit 2007 është i zgjedhur për docent i lindëve grupore nga fusha e shkencave kompjuterike i Universitetit „American College“ në Shkup. Nga viti 2006 ka qenë drejtor i Regjistrir qendror të Republikës së Maqedonisë. Flet anglisht dhe bullgarisht. Është i martuar, baba i dy fëmijëve. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të Komunës së Shtipit. Në Kuvendin Gjeneral të BNJVL-së është zgjedhur për anëtarë të Bordit Drejtues.

Општина Шуто Оризари
Градоначалник ЕЛВИС БАЈРАМ
(Сојуз на ромите од Македонија)



Комуна е Шуто Оризарит
Крјетар ЕЛВИС БАЈРАМ
(Lidhja e romëve nga Maqedonia)

Елвис Бајрам е роден на 10 септември, 1978 г.. Завршил средно трговско училиште. Работел во сопствена фирма за трговија и текстил „Трио пеле,,“ каде бил директор. Женет е и татко на три деца. Зборува германски

јазик, а го познава и англискиот. Го сака спортот, особено фудбалот и боречкирте вештини. На локалните избори во 2009 г. е избран за градоначалник на Општина Шуто Оризари.

Elvis Bajram u lind më 10 shtator, 1978. Mbaroi shkollën e mesme tregtare dhe tekstil „Trio pele,,“ ku ka qenë drejtor. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Flet gjuhën gjermane, dhe e njeh edhe gjuhën angleze. E don spor-

tin. Veçanërisht futbollin dhe shkathtësitë luftarake. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 është zgjedhur për kryetar të komunës së Shuto Orizares.

ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР

1/1 втора и последна колор страница	450 евра
1/1 претпоследна колор страница	400 евра
1/2 внатрешна колор страница	220 евра
1/4 внатрешна колор страница	120 евра

1/1 внатрешна црна-бела страница	300 евра
1/2 внатрешна црна-бела страница	160 евра
1/4 внатрешна црна-бела страница	90 евра

1/1 колор страница	400 евра
2 колор страници	700 евра

Лого на насловна страница во височина од 5 центиметри најдолу на насловната страница 500 евра

Попусти:

за договор од 3 месеци - 10%

за договор од 8 месеци - еден месец
gratis објава на
реклама

за договор од 10 месеци - два месеци
gratis

за договор од 12 месеци - два месеци гра-
tis и 5% допол-
нителен попуст

**За плаќање во готово дополнителни
5% попуст.**



MIDA
RENT A CAR TOURS
Vasil Adzilarski 2, Hotel HOLIDEJ IN SKOPJE
Tel: ++389 2 3292 888, 3139 491
Tel/Faks: ++389 2 3292 990

mida_rentacar@mt.net.mk
www.rentacarmida.com.mk

RENT A CAR
all from FORD program

TRANSFERS BY
"SHUTTLE" PRINCIPLE

HOTEL RESERVATIONS

AIRPLANE TICKETS
FOR ALL DESTINATIONS

TURIST ARRANGEMENTS

BUSINESS TRIPS

ORGANISATIONS OF
SEMINARS, CONGRESSES, FAIRS

design: Tawo

ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

тел. +389 (0)2 30 99 033 / факс: +389 (0)2 30 61 994
ул. Женевска бб, п.фах 32, 1000 Скопје, Република Македонија
www.zels.org.mk . contact@zels.org.mk



BASHKËSIA E NJËSIVE TË VETQEVERISJES LOKALE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

tel. +389 (0)2 30 99 033 / fax: +389 (0)2 30 61 994
rruga. Zhenevska p.n., F.P. 32, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
www.zels.org.mk . contact@zels.org.mk



Посветла иднина за нашите корисници

108,9 милиони евра инвестиции

1.000 км нова дистрибутивна мрежа

над 600 нови трафостаници

над 800.000 задоволни корисници

11 обновени хидроелектрични центри

60% намалени испади во мрежата

3.000 вработени, граѓани на Р. Македонија

960 македонски компании-кооперанти со вкупно 10.000 вработени

Инвестиравме многу, продолжуваме понатаму,
за сите заедно да направиме уште повеќе.